



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Раконисите се испраќаат во дупли-  
кат на адреса: „Службен весник на  
НРМ“-Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ  
Четврток, 29 август 1957  
Број 22                      Година XIII

Претплата за 1957 год. изнесува  
1.000 дин. Овој број чини 50 дин.  
Чековна сметка број 802-Т-698.

121.

На основа член 20 став 3 и член 26 став 1 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија во врска со член 14 од Уредбата за стручни школи, Советот за школство на НРМ донесува

### ПРАВИЛНИК ЗА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ ВО МАЈСТОРСКИТЕ ШКОЛИ

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

Задача на завршниот испит во мајсторските школи е да се провери дали кандидатите имаат солидно теоретско и општо образование и основни знаења што се потребни за да можат успешно да работат во одделните гранки на соодветната струка како висококвалификувани работници.

##### Член 2

Завршен испит можат да полагаат кандидатите кои го завршиле завршниот клас на мајсторската школа и по поведение на завршниот клас се оценети најмалку со оценка „добар“.

Кандидат кој во годишното свидетелство од завршниот клас има по поведение оценка „лош“ се допушта на полагање завршен испит по истекот на една година од завршувањето на класот.

По исклучок од предниот став, наставничкиот совет на школата во согласност со советот за школство на народниот одбор на околијата, може да му одобри и порано полагање за завршен испит на кандидатот ако тој го поправи своето поведение.

##### Член 3

Завршен испит кандидатот може да полага двапати редовно а понатаму приватно.

Приватните кандидати го полагаат завршниот испит заедно со редовните.

##### Член 4

Завршниот испит се спроведува во два испитна рока годишно и тоа: во јуни и август.

Завршниот испит во јуни почнува на 10 јуни а во август на 25 август.

По предлог на наставничкиот совет на школата, советот за школство на народниот одбор на околијата по претходна согласност на Советот за школство на Народна Република Македонија може почетокот на завршниот испит во поедини испитни рокови да го одреди за подоцна или порано ако за тоа има оправдани причини.

##### Член 5

Завршниот испит кандидатите го полагаат во школата во која го свршиле завршниот клас.

По исклучок и во оправдани случаи, наставничкиот совет на школата може на кандидатот кој завршниот клас не го завршил во таа школа да му одобри полагање завршен испит, ако со тоа се согласи наставничкиот совет на школата каде кандидатот го завршил завршниот клас.

Поправен испит на завршниот испит се полага само во школата каде што кандидатот го започнал полагањето на завршниот испит.

##### Член 6

За спроведување на завршниот испит во мајсторските школи Советот за школство на НР Македонија може да определи свој пратеник.

#### II. ИСПИТЕН ОДБОР

##### Член 7

Завршниот испит се полага пред испитен одбор кој се образува при секоја мајсторска школа.

Испитниот одбор го именува наставничкиот совет од редот на наставниците на школата кои предавале во завршните класови.

Во школите каде бројот на кандидатите е над 75 може да се образуваат два испитна одбора ако школата има доволен број стручни наставници кои во завршниот клас ги предавале предметите што се полагаат на завршниот испит.

##### Член 8

Испитниот одбор го сочинуваат: претседател, потпретседател и потребен број членови испитувачи за секој предмет што се полага на завршниот испит.

Претседател на испитниот одбор е директорот на мајсторската школа а за членови испитувачи се именуваат наставниците што во завршниот клас ги предавале предметите што се полагаат на завршниот испит.

Кога на завршниот испит присуствува пратеник на Советот за школство на НРМ претседател на испитниот одбор е пратеникот, а потпретседател директорот на школата.

Испитниот одбор има секретар кого го именува наставничкиот совет од редот на наставниците на школата кои не се испитувачи. Секретарот го води записникот и администрацијата на испитниот одбор без право на одлучување.

На претседателот, потпретседателот, членовите испитувачи и секретарот на испитниот одбор им се определуваат заменици од редот на наставниците на школата.

**Член 9**

Испитниот одбор решава само на седници.

Седниците ги свикнува и со нив раководи претседателот на испитниот одбор, а во случај кога тој е спречен неговиот заменик.

Работата на седниците и решенијата што се донесуваат на нив се полноважни ако се присатни сите членови на испитниот одбор. Во случај некој член на испитниот одбор да е оправдано спречен да присуствува на седницата на неговото место веднаш се повикува неговиот заменик.

Решенијата се донесуваат со мнозинство гласови.

При еднаква поделба на гласовите се смета дека е усвоен оној предлог за кој гласал претседателот,

**Член 10**

На испитувањето на завршниот испит може да присуствува наставник на мајсторската школа кој не е член на испитниот одбор, претставник на школскиот одбор и советот за школство на народниот одбор на околицата, но тие не можат на кандидатите да им поставуваат прашања нити пак да влијаат во текот на испитот.

Кандидатите што се пријавиле за завршен испит можат да присуствуваат на испитот, во времето кога тие не полагаат, само со одобрение на претседателот на испитниот одбор.

**Член 11**

Членовите на испитниот одбор не смеат да даваат никакви податоци за работата на испитниот одбор ниту да ги соопштуваат било на кого дискусиите и решенијата на испитниот одбор.

Секое нарушување на одредбата од претходниот став повлекува дисциплинска одговорност.

**III. ПРИЈАВА ЗА ИСПИТ И ОДОВРЕНИЕ  
ЗА ПОЛАГАЊЕ****Член 12**

За полагање завршен испит кандидатите поднесуваат писмена пријава до мајсторската школа во рок што ќе го определи директорот.

Со пријавата кандидатот ги поднесува свидетелствата за свршените класови како и документ за датата и местото на раѓањето.

**Член 13**

На својата прва седница, која се држи најмалку 3 дена пред почетокот на завршниот испит, испитниот одбор решава кои кандидати од тие што се пријавиле ќе бидат пуштени на испит. Решението се објавува на огласната табла на школата.

Против решението за недопуштање на завршниот испит одбиениот кандидат има право на приговор во рок од два дена од објавувањето на решението до наставничкиот совет на школата. Наставничкиот совет е должен да донесе решение по приговорот пред започнувањето на завршниот испит.

**Член 14**

Ако кандидатот кој е пуштен на завршен испит непосредно пред испитот или во текот на самиот испит се разболи тешко или по некои други важни причини биде спречен да дојде на испит или да го продолжи започнатиот испит, должен е за тоа

веднаш да го извести директорот на школата и поднесе докази за своите наводи.

Испитниот одбор ако најде дека причините што го спречиле кандидатот се основани, ќе му одобри да го полага односно продолжи испитот во истиот испитен срок. Во спротивно кандидатот се одбива од испитот во идната сесија и должен е да го полага целиот испит.

Ако кандидатот, на кого му е одложен испитот за наредниот срок не дојде на испит во тој срок, ќе се постапи по одредбите од претходните ставови на овој член.

Против решението за одбивање од испитот кандидатот има право на приговор до наставничкиот совет на школата во рок од еден ден од приемот на решението.

Оправдано одложениот испит не се смета во бројот на полагањата на испитот.

**IV. ОРГАНИЗАЦИЈА, СОСТАВ И ТЕК НА  
ЗАВРШНИОТ ИСПИТ****Член 15**

Распоредот на завршниот испит го утврдува наставничкиот совет на школата по предлог на директорот.

**Член 16**

Најмалку на 10 дена пред почетокот на завршниот испит директорот на школата е должен распоредот да го достави до Советот за школство на народниот одбор на околицата кој, откако ќе ги прибере распоредите на подрачјето на околицата ги доставува до Републичкиот совет за школство.

Советот на народниот одбор на околицата и Републичкиот совет, можат да го изменат распоредот на завршните испити во поедини мајсторски школи.

**Член 17**

Завршниот испит се состои од писмен и устен испит и се изведува по истиот распоред.

**а) ПИСМЕН ИСПИТ****Член 18**

На писмениот испит се полагаат, по струки, овие предмети:

**ГРАДЕЖНИ**

1. Македонски јазик
2. Математика
3. Бетон и армирни бетон

**МЕТАЛНА**

1. Македонски јазик
2. Математика
3. Машински елементи со конструктивни вежби

**ЕЛЕКТРО**

1. Македонски јазик
2. Математика
3. Електрични инсталации и електрични мрежи

**ТЕКСТИЛНА**

1. Македонски јазик
2. Математика
3. Денопозиција и калкулација — само за ткаачи

Изработувањето на секој писмен задаток трае најмногу пет часа и секогаш се изведува пред плад-не непрекинато без оглед на евентуални празници.

#### Член 19

Темата за писмениот испит ја определува испитниот одбор на следниот начин.

Спроти секој писмен испит предметниот наставник му предава на директорот на школата шест теми од македонски јазик и по три групи задачи од математика и другите стручни предмети што се полагаат на писмениот испит. Пред предавањето предметниот наставник е должен темите односно задачите да ги затвори во плик и затворањето да го овери со својот потпис. Директорот откако ќе го прими затворениот плик, покрај потписот на предметниот наставник става школски печат и го чува на сигурно место.

Утредента непосредно пред самиот почеток на писмениот испит испитниот одбор на седница го отвара пликот со предложените теми односно задачи и една од овие ја одредува за задаток.

Испитниот одбор може да не прими ни едни од предложените теми односно групи задачи и да одреди нова тема односно група задачи што ќе ја утврди на истата седница.

Во школите со повеќе паралелки од завршниот клас каде што предаваат два или повеќе наставници некој предмет што се полага на писмениот испит, темите ќе ги предложат тие споразумно. За сите паралелки се одбира иста тема.

Задаток што е работен во текот на учебната година не може да се даде како задаток за завршен испит на крајот на истата учебна година.

#### Член 20

Темите и задачите на писмениот испит треба да опфаќаат:

а) по македонски јазик: тема во врска со поедини науки кои се учеле во школата. Темата треба да биде таква кандидатите да можат во неја да ја покажат својата писменост и познавање на фактите и да покажат зрелост и стручно знаење во нејзиното обработување;

б) по математика: сите три задачи од материјалот што е опфатан по програмата од сите класови на школата;

в) по стручните предмети: сите три задачи од материјалот што е опфатан во програмата за сите класови на школата.

#### Член 21

Темите за писмените испити се држат во тајност. Одредените задатоци за секој предмет од кој се полага писмен испит им се соопштуваат на кандидатите на денот и во часот кога почнува писмениот испит од дотичниот предмет.

Секое прекршување на одредбите од претходниот став, било директно или индиректно, повлекува дисциплинска одговорност и прекршителот, ако е член на испитниот одбор се исклучува од натамошната работа на испитниот одбор. Испитниот одбор ако најде за потребно може да го поништи целиот писмен испит од дотичниот предмет и веднаш да одреди нов, спрема прописите на овој Правилник.

#### Член 22

Сите кандидати писмениот задаток го работат едновременно и по можност во иста просторија.

Непосредно пред давањето на првиот писмен задаток, претседателот на испитниот одбор ќе им соопшти на кандидатите дека секој е должен да го работи својот задаток сосема самостојно, во работата да не се служи со непозволени средства, другите да не ги вознемирува и да не загледува во туѓа работа, дека можат да излегуваат од просторијата во која се полага испитот само по одобрение на надзорниот наставник и дека не се позволува излегување на два или повеќе кандидати истовремено. Исто така тој ќе ги упати кандидатите како ќе ги работат и ќе ги предаваат писмените задатоци, сходно на одредбите од овој Правилник, и ќе им обрне внимание на последиците за нарушување на правилниот тек на испитот.

#### Член 23

Кандидатот кој ќе ги прекрши одредбите од претходниот член прво ќе се опомене за тоа и случајот ќе се внесе во записник. Во повторен случај кандидатот се отстранува од испитот и губи право на понатамошно полагање во тој испитен срок, со тоа што целиот испит може да го полага во идниот испитен срок.

Исто така се отстранува од испитот и се упатува да го повтори целиот испит во идниот испитен срок и кандидатот за кого на самиот писмен испит или непосредно по него се утврди дека преписал туѓ задаток односно својот задаток го дал на друг да го препише или се послужи со други непозволени средства како и кандидат кој ќе ја прекине работата на писмениот испит и без одобрение на надзорниот наставник ќе ја напушти испитната просторија.

Решение за отстранување од испитот по претходните ставови од овој член донесува испитниот одбор по предлог на предметниот или надзорниот наставник односно прегледувачот на писмениот задаток. Против ова решение кандидатот нема право на жалба. Решението се забележува на грбот на свидетелството од завршниот клас.

#### Член 24

За потешки повреди на одредбите од овој Правилник како и за непристојно поведение во текот на испитот, испитниот одбор може кандидатот да го отстрани од полагање завршен испит за една година. Решението за отстранување се забележува на грбот на свидетелството за завршниот клас.

Против одлуката за отстранување по предниот став кандидатот има право на приговор до наставничкиот совет на школата во срок од три дена од денот на соопштувањето на одлуката за отстранување. Решението на наставничкиот совет е конечно.

#### Член 25

Писмениот испит се полага под надзор на претседателот или потпретседателот и предметниот наставник и двајца други членови на испитниот одбор, така да за цело време на изработувањето на писмениот задаток мора да присуствуваат најмалку тројца од нив.

## Член 26

Кандидатот си донесува за писмениот испит потребен прибор, хартија и мастило. Задатокот може да се работи на концепт или веднаш да се пишува читко на левата половина од свиткан табак.

Во почетокот на испитот, пред да им се даде на кандидатите задаток, надзорниот наставник ќе завери со школскиот печат потребен број полутабаи на секој кандидат.

Свршената работа кандидатот ја предава заедно со концептот на еден од надзорните наставници. Наставникот го прошива задатокот, проверува дали е потпишан и потоа на него и во записникот го забележува часот и минутот кога е предаден.

Ако кандидатот за определеното време од овој Правилник не го сврши задатокот, предава тоа што изработил.

## Член 27

По истекот на определеното време за изработување на задатокот, предметниот наставник ги прима сите задатоци за прегледување и приемот го потврдува со својот потпис на записникот.

## Член 28

Задачите најпрво ги прегледува, поправа и оценува предметниот наставник. Оценките мора да бидат образложени а се даваат само во цели броеви испишани со зборови.

По предметниот наставник писмените задатоци ги прегледуваат уште два члена на испитниот одбор, од кои барем едниот треба да биде стручњак по дотичниот предмет.

Ако во испитниот одбор нема друг стручњак за некој предмет осим предметниот наставник, за прегледувачи се зимаат од редот на замениците, во кој случај тие присуствуваат на седницата на испитниот одбор за оценување на писмените задатоци како полноправни членови.

Двата прегледувача со своите потписи ќе потврдат дали се согласни или не со предложената оценка. Во случај да не се согласуваат треба да го образложат своето мислење и да предложатценка.

Дефинитивната оценка ја утврдува испитниот одбор на седница, која се одржува по извршеното прегледување на сите писмени задачи. При оценувањето се зима во обзир стилот и правилноста на јазикот секаде каде што е тоа можно. Утврдените оценки во цели броеви се внесуваат во записникот со цифри и зборови.

Сите писмени задатоци се чуваат во школската архива најмалку 5 години.

## Член 29

На усен испит се пуштаат сите кандидати без оглед на тоа дали на писмениот испит добиле слаба оценка по некој предмет.

## б) УСМЕН ИСПИТ

## Член 30

На усниот испит се полагаат, по струки, овие предмети:

## ГРАДЕЖНА

1. Македонски јазик
2. Математика
3. Бетон и армиран бетон
4. Патишта
5. Мостови

## МЕТАЛНА

1. Македонски јазик
2. Математика
3. Машински елементи со конструктивни вежби
4. Механичка технологија

## ЕЛЕКТРО

1. Македонски јазик
2. Математика
3. Електрични инсталации со осветление и мрежи

## ТЕКСТИЛНА-ТКААЧИ

1. Македонски јазик
2. Математика
3. Технологија на ткаењето
4. Енциклопедија на текстилот

## ТЕКСТИЛНА-ПРЕДАЧИ

1. Македонски јазик
2. Математика
3. Технологија на предењето
4. Испитување на текстилот

## Член 31

Списокот на прашањата за усниот испит го составува предметниот наставник спрема наставниот програм за сите класови и од него прашањата ги распоредува и препишува на чисти и еднообразни ливчиња. На секое ливче се пишуваат по три прашања.

Бројот на ливчињата мора да биде најмалку за 5 поголем од бројот на кандидатите. Ако бројот на кандидатите е помал од 30, бројот на ливчињата треба да биде најмалку 35.

Списокот на прашањата и ливчињата, испитниот одбор ги прегледува и одобрува на првата седница.

Прегледаните и одобрените ливчиња предметните наставници ги предаваат на претседателот на испитниот одбор на чување во запечатен плик.

## Член 32

Усниот испит почнува најдоцна три дена по свршувањето на писмениот испит. Во случај да има повеќе од 30 кандидати испитниот одбор може да одреди растојанието помеѓу писмениот и усниот испит да трае 4 дена.

На усниот испит бездруго присуствуваат сите членови на испитниот одбор и сите се должни да водат белешки за одговорите на кандидатите.

Испитувањето на секој кандидат по еден предмет трае 15—20 минути.

## Член 33

Испитувачот е должен и може да му го каже на кандидатот ако е потребно само она што е нужно за правилно разбирање на прашањето и текот на одговорите. На кандидатот треба да му се даде полна слобода самостојно и без помош на испитувачот да го покаже своето знаење. Во текот на од-

говорот, освен предметниот испитувач на кандидатот може да му поставува помошни прашања само претседателот на испитниот одбор. Претседателот може, по потреба, да го скуси односно продолжи испитувањето на кандидатот но не повеќе од 5 минути.

#### Член 34

На усниот испит кандидатот треба да покаже:

а) по македонски јазик со литература — познавање на поважните моменти од историјата на македонската литература и на другите народи на ФНРЈ, дека читал и правилно ги сфаќал најважните литературни дела, а сето тоа спрема пропишаниот наставен програм. Покрај поважните правила од граматиката и правописот, кандидатот треба да покаже дека го владее литературниот јазик и дека со него лесно и правилно се служи;

б) по математика — дека самостојно може да решава математички задачи и има сигурност на математичките операции во рамките на наставниот програм што се изучува во текот на школувањето, дека ги познава функционалните врски и дека умее знаењето по математика да го примени при решавањето на задачите од животот и праксата;

в) по стручните предмети треба да покаже дека во рамките на наставниот програм што се изучува во текот на школувањето ја совлада теоријата и дека ќе може успешно да ја ползува во праксата на својата струка.

#### Член 35

Усниот испит се полага со ред по предмети.

Во еден ден се полага само еден предмет. Испитот се изведува и пред и попладне а дневно можат да се испитаат најповеќе 25 кандидати. Ако вкупниот број не е поголем од 20 испитот се изведува само предпладне. Изведувањето на испити попладне не може да биде после 20 часот.

#### Член 36

Поименичниот распоред на кандидатите за испит се утврдува на седница на испитниот одбор против почнувањето на усниот испит и им се соопштува на кандидатите за денот на испитот а се истакнува и на огласната табла на школата.

Пред почнувањето на испитот претседателот на испитниот одбор ги запознава сите кандидати со техниката на испитот. Ги предупредува за нивните права и должности на испитот и им го соопштува поименичниот распоред на кандидатите за тој ден од испитот.

#### Член 37

На испитот секој кандидат извлекува по едно ливче. На секоја група кандидати им се изнесуваат сите неизвлечени ливчиња. Ливчињата што се еднаш извлечени на чии прашања кандидатите одговарале не се извлекуваат повторно.

Ако кандидатот најдоцна 5 минути по извлекувањето на ливчето изјави дека не може да одговори на извлечените прашања, му се позволува да извлече друго ливче, прв пат извлеченото ливче се враќа меѓу другите неизвлечени ливчиња и во записникот се забележува овој факт за да се има во предвид кога ќе се оценува кандидатот.

На првиот кандидат при почнувањето на испитот треба да му се остави време од 10—15 минути за размислување ако тој го сака тоа. Другите кандидати мислат додека одговара нивниот претходник.

#### Член 38

Кандидатот го продолжува усниот испит до крај, без оглед на тоа дали во текот на испитот добил негативна оценка по некој предмет.

#### Член 39

Ако за време на испитот кандидатот го наруши редот или попречи на правилниот тек на испитот испитниот одбор може да го отстрани од испитот. Решение за отстранување донесува испитниот одбор со мнозинство гласови. Отстранетиот кандидат може да го повтори целиот испит во наредниот испитен срок.

Против решението за отстранување кандидатот може да даде приговор до наставничкиот совет на школата во срок од три дена.

Конечното решение се забележува на грбот на свидетелството од завршниот клас.

### V. РЕШЕНИЕ НА ИСПИТНИОТ ОДБОР

#### Член 40

Во текот на усниот испит испитниот одбор решава секој ден по свршеното испитување во изминатото пред или попладне, за оценките на секој кандидат што ќе бидат предложени на завршната седница на испитниот одбор. Оценката ја предлага испитувачот, а решението се донесува со мнозинство гласови. При еднаква поделба на гласови се смета дека е усвоен предлогот за кој што гласал претседателот. Секој член од испитниот одбор може да внесе во записник свое одделно мислење.

По предметите од кои се полага писмен и усен испит оценката се изведува од оценките на усниот и писмениот испит но не со аритметичка средина туку според општиот впечаток што го оставил кандидатот на испитот.

Утврдениот предлог на оценката се внесува со цифри во табеларниот преглед во записникот.

Откако испитот ќе сврши по сите предмети и за сите кандидати, се состанува испитниот одбор на завршна седница на која дефинитивно ги утврдува оценките на кандидатите од сите предмети. За предлогот на оценките кој е утврден спрема одредбите на став 1 од овој член решава испитниот одбор со поименично гласање ако при утврдувањето на предлогот имало издвоени мислења. При еднаква поделба на гласовите одлучува гласот на претседателот.

Испитниот одбор ги утврдува и оценките од оние предмети што се учеле во школата и што се внесуваат во свидетелството а не се полагаат на завршниот испит. Конечните оценки од тие предмети се утврдуваат со аритметичка средина од сите оценки што ги имал кандидатот во класовите во кои се учеле тие предмети.

Испитниот одбор ги внесува и оценките по поведење за секој кандидат. Како дефинитивна оценка по поведење се зема оценката што ја имал кандидатот при завршувањето на завршниот клас. Ако кандидатот во текот на завршниот испит се држал како што не му приличи на ученик, испит-

ниот одбор може да реши да му се намали оценката по поведение.

#### Член 41

Кандидатот го положил завршниот испит ако од сите предмети на испитот добил оценка добар, многу добар и одличен.

#### Член 42

Кандидатот кој на теорискиот дел на испитот добил слаба оценка по еден или два предмета се упатува на полагање поправен испит во наредниот испитен срок. Ако по предметот се полага писмен и устен испит кандидатот е должен да ги полага двата дела на испитот.

Кандидат кој на завршниот испит во август се упати на поправен испит, истиот ќе може да го полага по истекот на два месеца.

Кандидат кој не го положи поправниот испит по еден или обата предмета или без оправдани причини не дојде на испит или го напушти истиот се упатува да го повтори целиот завршен испит по истекот на една година.

#### Член 43

Кандидат кој на завршниот испит добил слаба оценка по три или повеќе предмета не го положил испитот и се упатува да го повтори целиот испит по истекот на една година.

#### Член 44

Резултатот од завршниот испит на кандидатите им го соопштува претседателот на испитниот одбор во присуство на сите членови на испитниот одбор најдоцна на еден ден по свршетокот на целиот испит.

#### Член 45

Против решението на испитниот одбор од кое кандидатот се упатува на поправен испит или да го повтори целиот испит не е допуштена жалба.

### VI. ИЗДАВАЊЕ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПОЛОЖЕН ЗАВРШЕН ИСПИТ

#### Член 46

Најдоцна 5 дена по завршетокот на завршниот испит на кандидатите кои го положиле испитот им се издава свидетелство за положен испит према образец пропишан од Советот за школство на НРМ.

Свидетелството го потпишува претседателот, потпретседателот и сите членови на испитниот одбор и се заверува со школскиот печат.

Во свидетелството се внесуваат и оценките на оние предмети што не се полагаат на завршниот испит а се учеле во текот на школувањето во школата.

#### Член 47

На кандидатите кои не го положиле завршниот испит или се упатени на поправен испит или испитот им е одложен се става забелешка за тоа на грбот на свидетелството од завршниот клас. Оваа забелешка ја потпишува директорот на школата и ја заверува со школскиот печат.

### VII. АДМИНИСТРАЦИЈА НА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ

#### Член 48

За завршниот испит се водат:

а) главна книга, во која се внесуваат имињата и останалите лични податоци за секој кандидат што се пријавил на завршен испит, утврдените оценки со слова и број за секој предмет и конечното решение на испитниот одбор. Образецот на главната книга го пропишува Советот за школство на НР Македонија.

Главната книга ја потпишуваат: претседателот, потпретседателот, секретарот и сите членови на испитниот одбор;

б) книга за записник на испитниот одбор во која се внесуваат сите поважни моменти во текот на испитот.

Главната книга и записникот ги води секретарот на испитниот одбор, а се чуваат во школската архива.

#### Член 49

Во записникот на првата седница се внесува денот и местото на одржувањето на седницата, поименичниот состав на испитниот одбор, имињата на сите кандидати пријавени за испит и решението за тоа кои од нив се пуштаат на испит, кои се одбиваат и зошто, распоред на писмените и усмените испити, имињата на наставниците определени за надзор при изработката на писмените задатоци од поедини предмети, имињата на прегледувачите на писмените задатоци и рокот за кој мора да се изврши прегледувањето.

Овој записник го потпишуваат претседателот, потпретседателот, секретарот и сите членови на испитниот одбор.

#### Член 50

За текот на писмените испити се водат:

а) записник од седниците на испитниот одбор пред почетокот на секој писмен испит во кој се внесуваат податоци за времето и местото на одржувањето на седниците, имињата на присутните членови на испитниот одбор, текот на изборот на темата и која тема е дефинитивно избрана. Овој записник го потпишуваат: претседателот, потпретседателот, секретарот и сите членови на испитниот одбор;

б) записник за текот на писмените испити во кој се внесува времето и местото на одржувањето на писмениот испит, текстот на задачите, имињата на присутните членови на испитниот одбор, имињата на кандидатите кои дошле на испитот, кои кандидати не дошле на испит и зошто, точно време на почетокот и завршетокот на испитот, имињата на надзорните наставници и времето во кое воделе надзор, кои кандидати биле опоменати и зошто, кои кандидати излегувале и колку се задржале во испитната просторија, кога кој кандидат ја завршил работата, што предал и колку табаци (работа и концепт), кој доаѓал на испитот и дали и какви забелешки направил.

Овој записник го потпишуваат: претседателот, потпретседателот, секретарот, предметниот наставник и другите надзорни наставници.

## Член 51

Во записникот од седницата на испитниот одбор после свршените писмени испити се внесуваат податоци за времето и местото на седницата, присутните на состанокот, поважните моменти за текот на седницата табеларен преглед на конечно утврдените оценки од предметите на писмениот испит за секој кандидат, евентуални забелешки на пратеникот

Овој записник го потпишуваат претседателот, потпретседателот, секретарот и сите членови на испитниот одбор.

## Член 52

Записник за текот на устните испити, се води посебно за секое пред или попладне кога се изведува устниот испит. Во него се внесуваат податоци за времето и местото на состанокот на испитниот одбор, имињата на присутните членови, предметите по кои се испитувало, имињата на кандидатите кои во тој ден полагаат, имињата на кандидатите кои не дошле на испити и причините за тоа, почеток и свршеток на испитувањето на секој кандидат, прашањата што се поставени на секој кандидат, евентуален одмор и прекинување на работата, како и сите останати поважни моменти во текот на испитот, пореметувањето на испитот од страна на поедини кандидати, откажување на поедини кандидати на испитот, текот на утврдувањето на предлогот на оценката, евентуалните одвоени мислења и конечно утврдениот предлог на оценките за секој кандидат кој се внесува со бројки во табеларниот преглед во записникот.

Овие записници ги води секретарот на испитниот одбор и ги потпишуваат: претседателот, потпретседателот, секретарот и сите членови присутни на испитниот одбор.

## Член 53

Во записникот од завршната седница на испитниот одбор се внесуваат податоци за времето и местото на седницата, имињата на присутните и отсутните членови на испитниот одбор, поважните моменти за текот на седницата и табеларен преглед на дефинитивно утврдените оценки по сите предмети и кандидати на завршниот испит, оценките по поведението како и оценките по оние предмети кои на испитот не се полагаат а се внесуваат во свидетелството.

Потоа конечното решение на испитниот одбор за тоа:

а) кои кандидати поименично го положиле завршниот испит;

б) кои кандидати се упатени на поправен испит, по кои предмети и во кој срок;

в) кои кандидати не го положиле испитот и се упатуваат да го повторат целиот испит по истекот на една година;

г) на кои кандидати им е одложен испитот, по кој предмет и во кој срок;

д) кои кандидати се отстранети од испитот зашто и за кое време.

Овој записник го потпишува претседателот, потпретседателот, секретарот и сите членови на испитниот одбор.

## Член 54

Утврдените оценки од поедини предмети и поведението на секој кандидат, како и конечното реше-

ние на испитниот одбор се внесуваат со букви и бројки од записникот во главната книга за завршниот испит.

## Член 55

Директорот на школата е должен, најдоцна за 14 дена по завршувањето на завршниот испит во секој испитен срок, да достави препис од записникот од завршната седница на испитниот одбор, и извештајот за текот на испитот до советот за школство на народниот одбор на околицата и Советот за школство на НР Македонија.

## VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

## Член 56

Овој правилник влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 1437

30 мај 1957 година

Скопје

Претседател

на Советот за школство на НРМ,

П. Здравковски, с. р.

## 122.

На основа член 20 став 3 и член 26 став 1 од Законот за органите на управата на Народна Република Македонија во врска со член 14 од Уредбата за стручни школи, Советот за школство на НРМ донесува

## ПРАВИЛНИК

ЗА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ ВО СТРУЧНИТЕ  
УЧИЛИШТА СО ПРАКТИЧНА ОБУКА

## I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

## Член 1

Задача на завршниот испит во стручните училишта со практична обука е да се провери дали кандидатите имаат солидно теоретско и практично стручно и општо образование и знаења што се потребни за да можат самостојно да ги вршат работите на квалификуван работник од занимањето и струката што ги изучувале.

## Член 2

Завршен испит можат да полагаат кандидатите кои го свршиле завршниот клас на стручно училиште со практична обука и по поведението на завршниот клас се оценети најмалку со оценка „добар“.

Кандидат кој во годишното свидетелство од завршниот клас има по поведението оценка „лош“ се допушта на полагање завршен испит со истекот на една година од завршувањето на класот.

По исклучок од предниот став, наставничкиот совет на училиштето во согласност со Советот за школство на народниот одбор на околицата, може да му одобри полагање на завршен испит на кандидатот ако тој очевидно го поправи своето поведението.

## Член 3

Завршен испит кандидатот може да полага два пати како редовен а неограничен број пати како приватен.

## Член 4

Завршниот испит се спроведува во два испитна рока годишно и тоа: јунски и августовски.

Завршниот испит во јунскиот рок почнува на 10 јуни а августовскиот на 25 август.

По предлог на наставничкиот совет на училиштето Советот за школство на народниот одбор на околицата по претходна согласност на Советот за школство на Народна Република Македонија може почетокот на завршниот испит во поедини испитни рокови да го одреди подоцна или порано ако за тоа има оправдани причини.

## Член 5

Завршниот испит кандидатите го полагаат во училиштето во кое го свршиле завршниот клас.

По исклучок и во оправдани случаи, наставничкиот совет на училиштето може на кандидатот кој завршниот клас не го завршил во тоа училиште да му одобри полагање завршен испит ако со тоа се согласи наставничкиот совет на училиштето каде кандидатот го завршил завршниот клас.

Поправен испит по завршниот испит се полага во училиштето во кое што кандидатот го започнал полагањето на завршниот испит.

## Член 6

Приватните кандидати полагаат завршен испит заедно со редовните.

## II. ИСПИТЕН ОДБОР

## Член 7

Завршниот испит се полага пред испитен одбор кој се образува при секое стручно училиште со практична обука.

Испитниот одбор го именува наставничкиот совет од редот на наставниците на училиштето кои предавале во завршните класови.

Во училиштето каде бројот на кандидатите е над 75 може да се образуваат два испитни одбора ако има доволен број стручни наставници кои во завршниот клас ги предавале предметите што се полагаат на завршниот испит.

## Член 8

Испитниот одбор го сочинуваат: претседател, потпретседател и потребен број членови испитувачи за секој предмет што се полага на завршниот испит.

Претседател на испитниот одбор е директорот на училиштето а за членови испитувачи се именуваат наставници што во завршниот клас ги предавале предметите што се полагаат на завршниот испит.

Кога на завршниот испит присуствува пратеник на Советот за школство на Народна Република Македонија претседател на испитниот одбор е пратеникот, а потпретседател директорот на училиштето.

Испитниот одбор има секретар кого го именува наставничкиот совет од редот на наставниците на училиштето кои не се испитувачи. Секретарот го води записникот и администрацијата на испитниот одбор без право на одлучување.

На претседателот, потпретседателот, членовите испитувачи и секретарот на испитниот одбор им се определуваат заменици од редот на наставниците на училиштето.

## Член 9

Испитниот одбор решава само на седници.

Седниците ги свикнува и со нив раководи претседателот на испитниот одбор, а во случај кога тој е спречен неговиот заменик.

Работата на седниците и решенијата што се донесуваат на нив се полноважни ако се присатни сите членови на испитниот одбор. Во случај некој член на испитниот одбор да е оправдано спречен да присуствува на седницата на негово место веднаш се повикува неговиот заменик.

Решенијата се донесуваат со мнозинство гласови.

При еднаква поделба на гласовите се смета дека е усвоен оној предлог за кој што гласал претседателот.

## Член 10

На испитувањето на завршниот испит може да присуствува наставник на училиштето кој не е член на испитниот одбор, претставник на школскиот одбор и Советот за школство на околицата, но тие не можат на кандидатите да им поставуваат прашања нити било како да влијаат во текот на испитот.

Кандидатите што се пријавиле за завршен испит можат да присуствуваат на испитот во времето кога тие не полагаат само со одобрение на претседателот на испитниот одбор.

## Член 11

Членовите на испитниот одбор не смеат да даваат никакви податоци за работата на испитниот одбор ниту да ги соопштуваат било на кого дискусиите и решенијата на испитниот одбор.

Секое, макар и најмало, нарушување на одредбата од претходниот став повлекува дисциплинска одговорност.

## III. ПРИЈАВА ЗА ИСПИТ И ОДОБРЕНИЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ

## Член 12

За полагање завршен испит кандидатите поднесуваат писмена пријава до директорот на училиштето каде што го завршиле завршниот клас во рок што ќе го определи тој.

Со пријавата кандидатот ги поднесува свидетелствата за завршните класови, документ за обавена феријална пракса и документ за местото на раѓањето.

## Член 13

На својата прва седница, која се држи најмалку три дена пред почетокот на завршниот испит, испитниот одбор решава кои кандидати од тие што се пријавиле ќе бидат пуштени на испитот.

# ЗАВРШНИ СМЕТКИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

## БИЛАНС

НА ИЗДАВАЧКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „КУЛТУРА“, СКОПЈЕ

**А к т и в а**

на ден 31-ХП-1956 година

**П а с и в а**

| Ред.<br>број                                   | Назив на позицијата                                       | Износ<br>во 000 дин. | Ред.<br>број                                               | Назив на позицијата                                        | Износ<br>во 000 дин. |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>А. Основни и издвоени средства</b>          |                                                           |                      | <b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>        |                                                            |                      |
| 1.                                             | Основни средства . . . . .                                | 2.923                | 1.                                                         | Фонд на основните средства . .                             | 2.923                |
| 2.                                             | Инвестиции во тек . . . . .                               | 25                   | 2.                                                         | Долгорочен кредит за довршените инвестиции . . . . .       | —                    |
| 3.                                             | Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . . | 9.312                | 3.                                                         | Разни фондови . . . . .                                    | 11.383               |
| <b>Б. Обртни средства</b>                      |                                                           |                      | 4.                                                         | Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . . | —                    |
| 4.                                             | Вкупни обртни средства . . . . .                          | 101.323              | 5.                                                         | Други извори за финансирање на инвестициите . . . . .      | 25                   |
| <b>В. Средства во пресметка и друга актива</b> |                                                           |                      | <b>Б. Извори на обртните средства</b>                      |                                                            |                      |
| 5.                                             | Купувачи и други побарувања . .                           | 16.713               | 6.                                                         | Банка — кредит за обртни средства                          | 105.500              |
| 6.                                             | Друга актива . . . . .                                    | 465                  | 7.                                                         | Фонд на обртните средства . . . .                          | —                    |
| <b>Г. Финансиски резултат</b>                  |                                                           |                      | 8.                                                         | Пасивни временски разграничувања                           | 105                  |
| 7.                                             | Распоредена добивка . . . . .                             | 10.113               | <b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b> |                                                            |                      |
| 8.                                             | Загуба . . . . .                                          | —                    | 9.                                                         | Добавувачи и други обврски . . .                           | 10.825               |
| <b>ВКУПНО:</b>                                 |                                                           |                      | 10.                                                        | Друга пасива . . . . .                                     | —                    |
|                                                |                                                           |                      | <b>Г. Финансиски резултат</b>                              |                                                            |                      |
|                                                |                                                           |                      | 11.                                                        | Добивка . . . . .                                          | 10.113               |
|                                                |                                                           |                      | 12.                                                        | Покритие на загубата . . . . .                             | —                    |
| <b>ВКУПНО:</b>                                 |                                                           |                      | <b>ВКУПНО:</b>                                             |                                                            |                      |
|                                                |                                                           |                      |                                                            |                                                            |                      |

### ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1956 ГОДИНА

Издавачкото претпријатие „Култура“ е формирано од ЦК СКМ во 1945 година, со задача да издава политичка, марксистичка и уметничка литература. До 1951 год. претпријатието беше плански раководено од ЦК СКМ (економско финансиско одделение). Во 1951 год. беше ставено под ликвидација и помина под планско раководење на Народниот одбор на град Скопје.

Издавачката дејност на претпријатието во 1956 година се карактеризира со бројноста на издадените книги, разнообразноста на нивната содржина, квалитетот на нивната техничка опрема и др. Издавачкиот план на претпријатието за 1956 год. содржеше 35 набележени дела за издавање. Во те-

кот на годината претпријатието објави вкупно 25 изданија. Со тоа е исполнет издавачкиот план со 70%. Меѓутоа, во споредба со 1955 година издавачката дејност е зголемена со 100%.

Покрај издавачката дејност, претпријатието има и сопствена книжарска мрежа на територијата на НРМ, која во 1956 год. се прошири од 14 на 16 продавници. Антро-одделението многу повеќе го прошири својот обем на работата во однос на 1955 година.

Планираниот промет од 200.000.000 дин. е остварен со 226.771.000 дин., односно планот е натфрлен со 13,38%.

Бидејќи претпријатието од година на година се проширува, се појави потреба од магацински простор и работни простории. За таа цел е изработен

елаборат за да му се одобри на претпријатието долгорочен кредит од Народната банка.

Добивката од 10,112.808 дин. е распределена вака: 1. Републички фонд за унапредување на издавачката дејност 3,033.842 дин., 2. отстапен данок на добивката за инвестиционен фонд на претпријатието 2,022.562 дин., 3. законски обврски од добивката 1,782.780 дин., на претпријатието за плати од добивката со придонес за социјалното осигурување и станбена изградба и за самостојно распо-

лагање 1,987.385 дин. и 4. за општествен инвестиционен фонд на околицата и средства за буџет на околицата 1,286.239 дин.

Остварените плати од цената на чинењето и платите од добивката исплатени се 100%.

Сите обврски на претпријатието спрема општествената заедница што произлегуваат од добивката се измирени во целост и во законскиот срок.

(59)

### БИЛАНС

НА ТРГОВСКИОТ ДУКАН ЗА ИНДУСТРИСКИ СТОКИ „ГРАДСКИ МАГАЗИН“, СКОПЈЕ  
А к т и в а на ден 31-XII-1956 година П а с и в а

| Ред. број                                      | Назив на позицијата                                       | Износ во 000 дин. | Ред. број                                                  | Назив на позицијата                                        | Износ во 000 дин. |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>А. Основни и издвоени средства</b>          |                                                           |                   | <b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>        |                                                            |                   |
| 1.                                             | Основни средства . . . . .                                | 1.624             | 1.                                                         | Фонд на основните средства . .                             | 1.117             |
| 2.                                             | Инвестиции во тек . . . . .                               | —                 | 2.                                                         | Долгорочен кредит за довршените инвестиции . . . . .       | 507               |
| 3.                                             | Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . . | 3.275             | 3.                                                         | Разни фондови . . . . .                                    | 3.482             |
| <b>Б. Обртни средства</b>                      |                                                           |                   | 4.                                                         | Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . . | —                 |
| 4.                                             | Вкупни обртни средства . . . . .                          | 28.657            | 5.                                                         | Други извори за финансирање на инвестициите . . . . .      | —                 |
| <b>В. Средства во пресметка и друга актива</b> |                                                           |                   | <b>Б. Извори на обртните средства</b>                      |                                                            |                   |
| 5.                                             | Купувачи и други побарувања . .                           | 1.204             | 6.                                                         | Банка — кредит за обртни средства                          | 26.819            |
| 6.                                             | Друга актива . . . . .                                    | 428               | 7.                                                         | Фонд на обртните средства . . . .                          | —                 |
| <b>Г. Финансиски резултат</b>                  |                                                           |                   | 8.                                                         | Пасивни временски разграничувања                           | —                 |
| 7.                                             | Распоредена добивка . . . . .                             | 737               | <b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b> |                                                            |                   |
| 8.                                             | Загуба . . . . .                                          | —                 | 9.                                                         | Добавувачи и други обврски . . .                           | 562               |
|                                                |                                                           |                   | 10.                                                        | Друга пасива . . . . .                                     | 1.701             |
|                                                |                                                           |                   | <b>Г. Финансиски резултат</b>                              |                                                            |                   |
|                                                |                                                           |                   | 11.                                                        | Добивка . . . . .                                          | 737               |
|                                                |                                                           |                   | 12.                                                        | Покритие на загубата . . . . .                             | —                 |
|                                                | <b>ВКУПНО:</b>                                            | <b>34.925</b>     |                                                            | <b>ВКУПНО:</b>                                             | <b>34.925</b>     |

### ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1956 ГОДИНА

Трговскиот дуќан за индустриски стоки „Градски магазин“, Скопје, е основан со решение на Народниот одбор — Скопје под бр. 7397 од 22XII-1953 година.

Претпријатието се занимава со продажба на мало на следните видови стоки: текстил, конфекција, машка и женска галантерија, кинкалерија и позамантерија. Планираниот промет од 139.000.000 дин. исполнет со 164.000.000 дин., односно е натфрлен со 18%.

За постигнување на горниот промет претпријатието се служеше со кредит од 26.819.000 дин. Снабдувањето со стока е вршено претежно од трговските претпријатија на големо во Скопје.

Коефициентот на вртењето на средствата во однос на минатата година е поголемен од 5 на 6,1. За постигнување на поголем промет и коефициент придонесе подобрата организација во набавка на стока, како по однос на нејзиниот квалитет така и во поглед на асортиманот и усрдното залагање на целиот колектив.

Вкупниот приход во 1956 година изнесува 10.269.000 дин. Од горниот приход се покриени ма-

теријалните трошоци и платниот фонд и останува добивка од 737.000 дин. Добивката е распределена спрема постојните прописи за завршната сметка за 1956 год. Побарувањата и обврските за 1956 год. се наполно ликвидирани. Застарени побарувања и

обврски нема. Просечен број на персоналот изнесува 14, ученици 6, вкупно 20

По однос на финансиската работа, во текот на годината се постигаше полна ажурност вок нлоговодството и не се направени никакви финансиски прекршоци. (55)

### БИ Л А Н С НА ПАМУЧНАТА ИНДУСТРИЈА „МАКЕДОНКА“, ШТИП

| А к т и в а                                    |                                                           |               | П а с и в а                                                |                                                            |               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| на ден 31-XII-1956 година                      |                                                           |               |                                                            |                                                            |               |
| Ред. број                                      | Назив на позицијата                                       | Износ         | Ред. број                                                  | Назив на позицијата                                        | Износ         |
| <b>А. Основни и издвоени средства</b>          |                                                           |               | <b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>        |                                                            |               |
| 1.                                             | Основни средства . . . . .                                | 3.765.426.484 | 1.                                                         | Фонд на основните средства . . . . .                       | 1.708.903.822 |
| 2.                                             | Инвестиции во тек . . . . .                               | 2.559.056.076 | 2.                                                         | Долгорочен кредит за довршените инвестиции . . . . .       | 2.056.522.662 |
| 3.                                             | Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . . | 455.668.396   | 3.                                                         | Разни фондови . . . . .                                    | 470.781.347   |
| <b>Б. Обртни средства</b>                      |                                                           |               | 4.                                                         | Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . . | 2.179.800.068 |
| 4.                                             | Вкупни обртни средства . . . . .                          | 1.648.498.767 | 5.                                                         | Други извори за финансирање на инвестициите . . . . .      | 379.256.008   |
| <b>В. Средства во пресметка и друга актива</b> |                                                           |               | <b>Б. Извори на обртните средства</b>                      |                                                            |               |
| 5.                                             | Купувачи и други побарувања . . . . .                     | 665.188.589   | 6.                                                         | Банка — кредит за обртни средства . . . . .                | 1.793.034.028 |
| 6.                                             | Друга актива . . . . .                                    | 110.313.987   | 7.                                                         | Фонд на обртните средства . . . . .                        | 1.425.850     |
| <b>Г. Финансиски резултат</b>                  |                                                           |               | 8.                                                         | Пасивни временски разграничувања . . . . .                 | 10.086.546    |
| 7.                                             | Распоредена добивка . . . . .                             | 638.383.219   | <b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b> |                                                            |               |
| 8.                                             | Загуба . . . . .                                          | —             | 9.                                                         | Добавувачи и други обврски . . . . .                       | 281.420.930   |
| <b>В К У П Н О:</b>                            |                                                           |               | 10.                                                        | Друга пасива . . . . .                                     | 322.921.028   |
|                                                |                                                           |               | <b>Г. Финансиски резултат</b>                              |                                                            |               |
|                                                |                                                           |               | 11.                                                        | Добивка . . . . .                                          | 638.383.219   |
|                                                |                                                           |               | 12.                                                        | Покритие на загубата . . . . .                             | —             |
|                                                |                                                           |               | <b>В К У П Н О:</b>                                        |                                                            |               |
|                                                |                                                           |               |                                                            |                                                            |               |

#### ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ПАМУЧНАТА ИНДУСТРИЈА „МАКЕДОНКА“, ШТИП ВО 1956 ГОДИНА

Во текот на деловната 1956 год. памучната индустрија „Македонка“, Штип, имаше редовен погон (предилницата со кончалницата) кој е пуштен уште во 1955 год. и опитен погон (ткајачница) кој со опитно производство започна на 1-VII-1956 год.

Редовниот погон — предилницата го исполни својот работен задаток со 106,4%. Опитниот погон го исполни својот задаток добро, така што беа произведени 2.323 м<sup>2</sup> ткаенини. Заедно со производството, опитниот погон ја изведуваше и монтажата на разбоите без учество на странски монтери.

Капацитетот на користењето кај редовниот погон во 1956 год. е 96%. Тоа претставува максимално користење.

Останатите дејности на претпријатието остварија соодветни резултати кои се совпаѓаат со основната дејност.

Од пуштањето на ткајачницата во редовен погон на 1-I-1957 год. бруто продуктот на претпријатието ќе се зголеми за 50% или бруто продуктот за 1957 год. 7.355.783.000 дин.

Рентабилноста на претпријатието се согледува во тоа што на 100 дин. производ, произлегува 32 дин. вишок на труд, а на 1 дин. амортизација 8,86 дин. вишок на труд. Тоа јасно зборува дека претпријатието е солидно економски поставено, така што, во границите на рентабилитетот, може да го намали производството за 41%, за да се намалат продажните цени на 17%, или да се зголемат трошоците при исти продажни цени на 22%.

Продуктивноста на трудот во предилницата ќе ја споредиме со минатите години, за да се согледа високата економска оправданост на претпријатието.

Производството во грамови по вретенски саат, пресметано на база Нм 34 основа, се движи:

1954 год. 16,15 грама по вретенски саат

1955 год. 18,20 грама по вретенски саат

1956 год. 19,04 грама по вретенски саат кое пре-

ставува и надминување на југословенскиот просек кој изнесува 17 грама по вретенски саат.

Продуктивноста кај опитниот погон ја споредуваме со почетокот и крајот на опитното производство. Додека во јули 1956 год. имавме 4,37 мл. по едно лице, во декември 1956 год. имавме 5 67 мл, или 129,7% зголемување.

Постигнатиот резултат во ткајачницата покажува знатен напредок на овој млад погон, во кој се школуваат идни текстилци, а пред се индустриски работници.

Бројната состојба на запослените во претпријатието е 1.743 лица. Од овој број на службеници отпаѓаат 152, а на работници 1.591 или 8,62% спре-

ма 91,38%, или пак на 10,6 работника — 1 службеник.

Од вкупно произведените 4.175 тони предиво, продадени се 3.891 тони или 93,2%, а од вкупно произведени 2.329.764 м. тканини, на домашниот пазар се пласирани 421.214 м, а на странскиот пазар 1.432.297 м. или 79,43% се продадени ткаенини од произведената количина.

Општо земено, претпријатието во 1956 год. покажа голем успех како во исполнувањето на планскиот задаток така и во однос на организацијата и изградбата на другите погони, а што најдобро се согледува преку остварениот финансов резултат. (47)

### БИ Л А Н С НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „РЕЧИЦА“, КУМАНОВО

| А к т и в а                                    |                                                           |                   | П а с и в а                                                |                                                            |                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ред. број                                      | Назив на позицијата                                       | Износ во 000 дин. | Ред. број                                                  | Назив на позицијата                                        | Износ во 000 дин. |
| <b>А. Основни и издвоени средства</b>          |                                                           |                   | <b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>        |                                                            |                   |
| 1.                                             | Основни средства . . . . .                                | 42.917            | 1.                                                         | Фонд на основните средства . .                             | 27.319            |
| 2.                                             | Инвестиции во тек . . . . .                               | 53.281            | 2.                                                         | Долгорочен кредит за довршените инвестиции . . . . .       | 15.598            |
| 3.                                             | Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . . | 9.081             | 3.                                                         | Разни фондови . . . . .                                    | 11.372            |
| <b>Б. Обртни средства</b>                      |                                                           |                   | 4.                                                         | Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . . | 53 281            |
| 4.                                             | Вкупни обртни средства . . . . .                          | 21.504            | 5.                                                         | Други извори за финансирање на инвестициите . . . . .      | —                 |
| <b>В. Средства во пресметка и друга актива</b> |                                                           |                   | <b>Б. Извори на обртните средства</b>                      |                                                            |                   |
| 5.                                             | Купувачи и други побарувања . .                           | 2.970             | 6.                                                         | Банка — кредит за обртни средства                          | 18.791            |
| 6.                                             | Друга актива . . . . .                                    | 750               | 7.                                                         | Фонд на обртните средства . . . .                          | 80                |
| <b>Г. Финансиски резултат</b>                  |                                                           |                   | 8.                                                         | Пасивни временски разграничувања                           | —                 |
| 7.                                             | Распоредена добивка . . . . .                             | 2.437             | <b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b> |                                                            |                   |
| 8.                                             | Загуба . . . . .                                          | —                 | 9.                                                         | Добавувачи и други обврски . . .                           | 3.116             |
| <b>ВКУПНО:</b>                                 |                                                           |                   | 10.                                                        | Друга пасива . . . . .                                     | 946               |
|                                                |                                                           |                   | <b>Г. Финансиски резултат</b>                              |                                                            |                   |
|                                                |                                                           |                   | 11.                                                        | Добивка . . . . .                                          | 2.437             |
|                                                |                                                           |                   | 12.                                                        | Покритие на загубата . . . . .                             | —                 |
|                                                |                                                           |                   | <b>ВКУПНО:</b>                                             |                                                            |                   |
|                                                |                                                           |                   |                                                            |                                                            |                   |

#### ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1956 ГОДИНА

Стопанството „Речица“ е регистрирано на 1-I-1952 г. Основна дејност на стопанството е семебно производство. Во стопанството се застапени производните гранки и тоа: ратарство, сточарство, градинарство и лозаро-овоштарство. Земјишниот фонд на стопанството изнесува 400 хектара, од кои 80 ха лозје. Во текот на годината стопанството има на-

бавено 80 крави (Монтофонска раса) така што сега вкупниот капацитет во краварството изнесува 104 молзни крави.

Стопанството во текот на годината има припоено основни средства, земјишта и друго од бившото стопанство „Дренак“, — Куманово.

Планираниот бруто-продукт на стопанството за оваа година изнесуваше 53.000.000 дин., остварен е приход 49.367.657 дин. Планот беше потфрлен поради тоа што во текот на годината стопанството

но режиски. Тоа придонесе да се оствари добивка во износ од 2,437.000 дин. Од остварената добивка по решение на работничкиот совет се исплатени плати над тарифниот правилник во висина од едномесечна плата. Покриена е загубата од 1955 год., а остатокот е внесено во фондот за самостојно располагање.

(54)

## П а с и в а

| Ред. број                                      | Назив на позицијата                                       | Износ во 000 дин. | Ред. број                                                  | Назив на позицијата                                        | Износ во 000 дин. |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>А. Основни и издвоени средства</b>          |                                                           |                   | <b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>        |                                                            |                   |
| 1.                                             | Основни средства . . . . .                                | 77.571            | 1.                                                         | Фонд на основните средства . .                             | 77.571            |
| 2.                                             | Инвестиции во тек . . . . .                               | 36.603            | 2.                                                         | Долгорочен кредит за довршените инвестиции . . . . .       | —                 |
| 3.                                             | Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . . | 442.799           | 3.                                                         | Разни фондови . . . . .                                    | 464.226           |
|                                                |                                                           |                   | 4.                                                         | Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . . | —                 |
|                                                |                                                           |                   | 5.                                                         | Други извори за финансирање на инвестициите . . . . .      | 36.603            |
| <b>Б. Обртни средства</b>                      |                                                           |                   | <b>Б. Извори на обртните средства</b>                      |                                                            |                   |
| 4.                                             | Вкупни обртни средства . . . .                            | 12.942.286        | 6.                                                         | Банка — кредит за обртни средства                          | 12.109.345        |
|                                                |                                                           |                   | 7.                                                         | Фонд на обртните средства . . . .                          | —                 |
|                                                |                                                           |                   | 8.                                                         | Пасивни временски разграничувања                           | 5.210             |
| <b>В. Средства во пресметка и друга актива</b> |                                                           |                   | <b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b> |                                                            |                   |
| 5.                                             | Купувачи и други побарувања . .                           | 453.447           | 9.                                                         | Добавувачи и други обврски . . .                           | 1.541.692         |
| 6.                                             | Друга актива . . . . .                                    | 283.245           | 10.                                                        | Друга пасива . . . . .                                     | 1.304             |
|                                                |                                                           |                   | <b>Г. Финансиски резултат</b>                              |                                                            |                   |
| 7.                                             | Распоредена добивка . . . . .                             | 680.300           | 11.                                                        | Добивка . . . . .                                          | 680.300           |
| 8.                                             | Загуба . . . . .                                          | —                 | 12.                                                        | Покритие на загубата . . . . .                             | —                 |
| <b>ВКУПНО:</b>                                 |                                                           | 14 916.251        | <b>ВКУПНО:</b>                                             |                                                            | 14.916.251        |

купени тутуни, заедно со залихите, образуват фонд од 11,745.608 кгр. Преземените тутуни за извоз за сметка на претпријатието за обработка на тутун во Македонија изнесуваат количински 5,002.128 кгр. Од тоа во текот на 1956 год. се реализирани до крајот на годината 10,572.372 кгр. тутун во вредност од 7,654. 335.207 динари во пресметковен курс, од кои 5,570.244 кгр. во вредност по пресметковен курс 4.038.426.900 дин. за наша сметка и 5,002.128 кгр. во вредност по пресметковен курс 3.615.908.307 дин. за сметка на претпријатието за обработка на тутун во НР Македонија.

Пласманот на тутун на реализираните партии од 7.654.335.207 девизни динари, кгр. 10,572.372 е во следните земји: САД, Франција, СССР, Германија, Египет, Полска, Италија, Кина, Шведска, Унгарија, Белгија, Чехословачка и Холандија.

По донесувањето на билансот не останаа никакви неликвидирани обврски спрема општествената заедница. Своите побарувања претпријатието навреме ги наплати. (85)

## БИЛАНС НА ФУРНАЦИСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЖИТО-ЛЕБ“, ШТИП

| А к т и в а                                    |                                                           | на ден 31-XII-1956 година |                                                            | П а с и в а                                                |                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ред. број                                      | Назив на позицијата                                       | Износ во 000 дин.         | Ред. број                                                  | Назив на позицијата                                        | Износ во 000 дин. |
| <b>А. Основни и издвоени средства</b>          |                                                           |                           | <b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>        |                                                            |                   |
| 1.                                             | Основни средства . . . . .                                | 356                       | 1.                                                         | Фонд на основните средства . .                             | 356               |
| 2.                                             | Инвестиции во тек . . . . .                               | —                         | 2.                                                         | Долгорочен кредит за довршените инвестиции . . . . .       | —                 |
| 3.                                             | Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . . | 1.264                     | 3.                                                         | Разни фондови . . . . .                                    | 1.264             |
| <b>Б. Обртни средства</b>                      |                                                           |                           | 4.                                                         | Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . . | —                 |
| 4.                                             | Вкупни обртни средства . . . . .                          | 2.757                     | 5.                                                         | Други извори за финансирање на инвестициите . . . . .      | —                 |
| <b>В. Средства во пресметка и друга актива</b> |                                                           |                           | <b>Б. Извори на обртните средства</b>                      |                                                            |                   |
| 5.                                             | Купувачи и други побарувања . .                           | 1.492                     | 6.                                                         | Банка — кредит за обртни средства                          | 2.483             |
| 6.                                             | Друга актива . . . . .                                    | —                         | 7.                                                         | Фонд на обртните средства . . . .                          | —                 |
| <b>Г. Финансиски резултат</b>                  |                                                           |                           | 8.                                                         | Пасивни временски разграничувања                           | —                 |
| 7.                                             | Распоредена добивка . . . . .                             | 2.616                     | <b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b> |                                                            |                   |
| 8.                                             | Загуба . . . . .                                          | —                         | 9.                                                         | Добавувачи и други обврски . . .                           | 1.766             |
| <b>ВКУПНО:</b>                                 |                                                           | <b>8.485</b>              | 10.                                                        | Друга пасива . . . . .                                     | —                 |
|                                                |                                                           |                           | <b>Г. Финансиски резултат</b>                              |                                                            |                   |
|                                                |                                                           |                           | 11.                                                        | Добивка . . . . .                                          | 2.616             |
|                                                |                                                           |                           | 12.                                                        | Покритие на загубата . . . . .                             | —                 |
|                                                |                                                           |                           | <b>ВКУПНО:</b>                                             |                                                            | <b>8.485</b>      |

### ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1956 ГОДИНА

Фурнациското претпријатие „Жито-леб“ — Штип е основано по решение на Градската општина на 29-VI-1954 год. бр. 7621/54.

Претпријатието отпочна со работа на 1-VII-1954 год. и е регистрирано пред Окружниот стопански суд во Штип под бр. 95/54 од 10-I-1955 год.

Претпријатието е основано како занаетчиско претпријатие за производство и продажба на леб и бели печива како и за вршење на маалски услуги.

Претпријатието брои 58 работника и службеника (од тоа: 5 службеника и 52 работника и 1 ученик во стопанството).

Работничкиот совет на претпријатието брои 14 члена (1 службеник и 13 работника). Тој има одржано вкупно 15 состаноци, на кои е дискутирано околу самата работа на претпријатието, за квалитетот на лебот и белите печива, хигиена и др.

Претпријатието во 1956 год. има постигнато задоволителни резултати, иако работи со мал кредит од 2,300.000 дин. Во 1955 год. реализира 68,285,271 дин. и постигна добивка 2,620.714 дин. а во 1956 год. има реализирано 90,062.755 дин. и добивка од 2,616.482 дин. Зголемувањето на реализацијата и добивката во претпријатието се резултат на поголемото залагање на работниот колектив и на проширувањето на работата во претпријатието. (46)

# **БИ Л А Н С** **НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН, КУМАНОВО**

А к т и в а

на ден 31-ХП-1956 година

П а с и в а

| Ред. број                                          | Назив на позицијата                                             | Износ во 000 дин. | Ред. број                                                        | Назив на позицијата                                             | Износ во 000 дин. |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>А. Основни и издвоени средства</b>              |                                                                 |                   | <b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>              |                                                                 |                   |
| 1.                                                 | Основни средства . . . . .                                      | 349.150           | 1.                                                               | Фонд на основните средства . .                                  | 308.472           |
| 2.                                                 | Инвестиции во тек . . . . .                                     | 1 497             | 2.                                                               | Долгорочен кредит за довршените инвестиции . . . . .            | 40.688            |
| 3.                                                 | Издвоени средства и други инвеси-<br>тициони средства . . . . . | 72.279            | 3.                                                               | Разни фондови . . . . .                                         | 92.206            |
| <b>Б. Обртни средства</b>                          |                                                                 |                   | 4.                                                               | Долгорочен кредит за финансира-<br>ње на инвестициите . . . . . | —                 |
| 4.                                                 | Вкупни обртни средства . . . . .                                | 28.389            | 5.                                                               | Други извори за финансирање на<br>инвестициите . . . . .        | 1.497             |
| <b>В. Средства во пресметка и друга<br/>актива</b> |                                                                 |                   | <b>Б. Извори на обртните средства</b>                            |                                                                 |                   |
| 5.                                                 | Купувачи и други побарувања . .                                 | 216.651           | 6.                                                               | Банка — кредит за обртни средства                               | 258.415           |
| 6.                                                 | Друга актива . . . . .                                          | 233.930           | 7.                                                               | Фонд на обртните средства . . . .                               | 137               |
| <b>Г. Финансиски резултат</b>                      |                                                                 |                   | 8.                                                               | Пасивни временски разграничувања                                | 1.008             |
| 7.                                                 | Распоредена добивка . . . . .                                   | 412.752           | <b>В. Извори на средствата во пре-<br/>сметка и друга пасива</b> |                                                                 |                   |
| 8.                                                 | Загуба . . . . .                                                | —                 | 9.                                                               | Добавувачи и други обврски . . .                                | 308               |
| <b>ВКУПНО:</b>                                     |                                                                 |                   | 10.                                                              | Друга пасива . . . . .                                          | 199.175           |
|                                                    |                                                                 | 1.314.658         | <b>Г. Финансиски резултат</b>                                    |                                                                 |                   |
|                                                    |                                                                 |                   | 11.                                                              | Добивка . . . . .                                               | 412.752           |
|                                                    |                                                                 |                   | 12.                                                              | Покритие на загубата . . . . .                                  | —                 |
|                                                    |                                                                 |                   | <b>ВКУПНО:</b>                                                   |                                                                 |                   |
|                                                    |                                                                 |                   |                                                                  |                                                                 | 1.314.658         |

## ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН, КУМАНОВО ВО 1956 ГОДИНА

Во 1956 година претпријатието обработуваше тутуни од реколтата 1955 година. Откупена е суровина 1608 тони за 305,876.550 дин. или средно по 191 дин. Оваа реколта по квалитет е една од најлошите за последните 10 години. Затоа е формирана толку ниска откупна цена, што обуслови и продажната цена да биде сразмерно помала од порано постигнатите цени. Еден дел од долнокачествените тутуни се продадени на нови странски купувачи по прилично добри цени, па и добивката е исполнета со 117,7%.

По обработка на наведената количина е добиен финален продукт од 1504 тони и заедно со пренесената залиха од 1955 година 41 тона, во 1956 год. сме располагале со 1.545 тона финален продукт. Сета количина е продадена, и тоа: 829 тони за извоз и 716 тони за домашни фабрики.

## ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1956 ГОДИНА

Касапско колбасичарското претпријатие „Кајмакчалан“ во Битола е основано со решение на Народниот одбор на општината — Битола бр. 5856 од 1-IV-1954 г. како занаетчиско претпријатие за промет на мало со свои пет продавници и две работилници.

Планираната средна продажна цена за 1 кг. беше 1.300 дин., а е постигната 1.397 дин.

Од Постојаните проблеми, најважниот — изградба на зграда и опрема за фермзавод е решен. Фермзаводот е пуштен во погон со полн капацитет на 1-I-1956 год. Времено е решено и прашањето на експлоатација на модерната капалница со направа на привремена шахта, додека не се направи градска канализација.

За другите проблеми (лифтови, климатизација и вентилација, транспортни колички, манипулационен инвентар и др.) преземени се потребни мерки за решение. Изработени се проекти, одобрена програма и поднесено барање за кредит до Југобанка. Има голема веројатност набрзо да се одобри кредит за оваа реконструкција и претпријатието да ја отпочне новата сезона со сосем подобрени технички и хигиенски услови, што секако ќе придонесе за зголемување на продуктивноста. (78)

Во текот на 1956 год. во претпријатието просечно беа запослени 28 работници и 7 службеници, како и 3 ученици во стопанството. Од овој број 2 се висококвалификувани службеници, 16 квалификувани работници и 5 службеници, 8 полуквалификувани и 4 неквалификувани работници.

Во текот на 1956 год. претпријатието изврши набавка на сировини и помошни материјали во

вредност од 49,674.450 дин., додека пак во овој период оствари промет во износ од 60,325.674 дин. Од оваа сума 57,896.470 дин. се на име материјални трошоци со придонеси, како и 2,429.204 дин. на име добивка.

Обврските спрема добавувачите како и побарувањата од купувачите, главно, навреме се измирувани.

Во текот на 1956 год. претпријатието користеше 1,570.000 дин. постојани обртни средства и 1,000.000 дополнителни или просечно користеше кредит во износ од 2,319.002 дин. Претпријатието спрема тоа располагаеше со доволни парични средства за извршување на планот.

Споредувајќи го годишниот план за 1956 год. со извршувањето, се гледа дека планот во 1956 год. е исполнет со 100%, како и останатите инструменти по планот. За ова исполнување на планот придонесе и снабдувањето на пазарот со жива стока во 1956 год. која задоволуваше, а исто така и снабдувањето од селските задруги.

През 1956 год. на работниците и службениците редовно им се исплатувани заработките во полн износ како и плати од добивката.

Со ваква работа претпријатието е рентабилно и на крајот на годината покажа актива и пасива во износ од 10,428.732 дин. (19)

## БИЛАНС

## БИЛАНС

### НА КАСАПСКО КОЛБАСИЧАРСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „КАЈМАКЧАЛАН“, БИТОЛА

| А к т и в а                                        |                                                                |                      | на ден 31-XII-1956 година                                        |                                                                 |                      | П а с и в а |  |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--|--|
| Ред.<br>број                                       | Назив на позицијата                                            | Износ<br>во 000 дин. | Ред.<br>број                                                     | Назив на позицијата                                             | Износ<br>во 000 дин. |             |  |  |
| <b>A. Основни и издвоени средства</b>              |                                                                |                      | <b>A. Извори на основните и издвоените средства</b>              |                                                                 |                      |             |  |  |
| 1.                                                 | Основни средства . . . . .                                     | 2.048                | 1.                                                               | Фонд на основните средства . .                                  | 1.761                |             |  |  |
| 2.                                                 | Инвестиции во тек . . . . .                                    | —                    | 2.                                                               | Долгорочен кредит за довршените инвестиции . . . . .            | 104                  |             |  |  |
| 3.                                                 | Издвоени средства и други инвес-<br>тициони средства . . . . . | 853                  | 3.                                                               | Разни фондови . . . . .                                         | 664                  |             |  |  |
| <b>B. Обртни средства</b>                          |                                                                |                      | 4.                                                               | Долгорочен кредит за финансира-<br>ње на инвестициите . . . . . | —                    |             |  |  |
| 4.                                                 | Вкупни обртни средства . . . .                                 | 3.962                | 5.                                                               | Други извори за финансирање на<br>инвестициите . . . . .        | 183                  |             |  |  |
| <b>B. Средства во пресметка и друга<br/>актива</b> |                                                                |                      | <b>B. Извори на обртните средства</b>                            |                                                                 |                      |             |  |  |
| 5.                                                 | Купувачи и други побарувања . .                                | 1.112                | 6.                                                               | Банка — кредит за обртни средства                               | 3.360                |             |  |  |
| 6.                                                 | Друга актива . . . . .                                         | —                    | 7.                                                               | Фонд на обртните средства . . . .                               | —                    |             |  |  |
| <b>Г. Финансиски резултат</b>                      |                                                                |                      | 8.                                                               | Пасивни временски разграничувања                                | 76                   |             |  |  |
| 7.                                                 | Распоредена добивка . . . . .                                  | 2.453                | <b>B. Извори на средствата во пре-<br/>сметка и друга пасива</b> |                                                                 |                      |             |  |  |
| 8.                                                 | Загуба . . . . .                                               | —                    | 9.                                                               | Добавувачи и други обврски . . .                                | 1.827                |             |  |  |
| <b>ВКУПНО:</b>                                     |                                                                |                      | 10.                                                              | Друга пасива . . . . .                                          | —                    |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      | 10.428                                                           | <b>Г. Финансиски резултат</b>                                   |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      | <b>ВКУПНО:</b>                                                   |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      | 10.428                                                           |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |             |  |  |

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА  
СПЕЦИЈАЛИЗИРАНОТО ЗАДРУЖНО ПРЕТПРИ-  
ЈАТИЕ „СЕМЕ ВАРДАР“ ЗА 1956 ГОДИНА

Основен задаток на претпријатието во оваа деловна година беше да ја прошири својата дејност и развие поголема активност во популаризирањето и употребата на квалитетни семенски материјали и правилна примена на сите агротехнички мерки за постигнување на подобри приноси во земјоделието. За таа цел тоа навреме го обезбеди нужното производство и набавката на одделни материјали и хемиски средства, и се грижеше испораките да остануваат предвреме. Тоа нешто овозможува во голема мерка да се изврши пролетната и есенската сејба навреме.

Покрај горниот задаток, претпријатието успеа во голема мерка да се опреми со разни машини за современо обработување и преработување на семенски стоки. Со правилна организација претпријатието не дозволи да поскапуваат артиклите. При тоа се водеше сметка првенствено да се снабдуваат одделни околии од месните извори, а при недостиг се снабдуваа од други места, без да се нарушуваат осетно определените цени.

И покрај ред објективни потешкотии, претпријатието постигна извонреден финансиски резултат постигнувајќи реализација од 344.760.761 дин. со што го натфрли поставениот финансиски план за околу 150.000.000 динари. (77)

**БИЛАНС**  
**НА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНОТО ЗАДРУЖНО СЕМЕ НСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СЕМЕ ВАРДАР“ СКОПЈЕ**  
**А к т и в а** **на ден 31-XII-1956 година** **П а с и в а**

| Ред. број                                      | Назив на позицијата                                       | Износ          | Ред. број                                                  | Назив на позицијата                                        | Износ          |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>А. Основни и издвоени средства</b>          |                                                           |                | <b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>        |                                                            |                |
| 1.                                             | Основни средства . . . . .                                | 32.810         | 1.                                                         | Фонд на основните средства . .                             | 32.810         |
| 2.                                             | Инвестиции во тек . . . . .                               | 3.906          | 2.                                                         | Долгорочен кредит за довршените инвестиции . . . . .       | 3.906          |
| 3.                                             | Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . . | 9.182          | 3.                                                         | Разни фондови . . . . .                                    | 16.133         |
| <b>Б. Обртни средства</b>                      |                                                           |                | 4.                                                         | Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . . | —              |
| 4.                                             | Вкупни обртни средства . . . . .                          | 6.573          | 5.                                                         | Други извори за финансирање на инвестициите . . . . .      | —              |
| <b>В. Средства во пресметка и друга актива</b> |                                                           |                | <b>Б. Извори на обртните средства</b>                      |                                                            |                |
| 5.                                             | Купувачи и други побарувања . .                           | 91.020         | 6.                                                         | Банка — кредит за обртни средства                          | 149.837        |
| 6.                                             | Друга актива . . . . .                                    | 94.648         | 7.                                                         | Фонд на обртните средства . . . .                          | —              |
| <b>Г. Финансиски резултат</b>                  |                                                           |                | 8.                                                         | Пасивни временски разграничувања                           | —              |
| 7.                                             | Распоредена добивка . . . . .                             | 18.283         | <b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b> |                                                            |                |
| 8.                                             | Загуба . . . . .                                          | —              | 9.                                                         | Добавувачи и други обврски . . . .                         | 33.599         |
|                                                |                                                           |                | 10.                                                        | Друга пасива . . . . .                                     | 1.854          |
| <b>Г. Финансиски резултат</b>                  |                                                           |                | <b>Г. Финансиски резултат</b>                              |                                                            |                |
|                                                |                                                           |                | 11.                                                        | Добивка . . . . .                                          | 18.283         |
|                                                |                                                           |                | 12.                                                        | Покритие на загубата . . . . .                             | —              |
| <b>ВКУПНО:</b>                                 |                                                           | <b>256.422</b> | <b>ВКУПНО:</b>                                             |                                                            | <b>256.422</b> |

| <b>БИЛАНС</b>                                   |                                                           |                   |                                                            |                                                            |                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „БОР“, КИЧЕВО</b> |                                                           |                   |                                                            |                                                            |                   |
| <b>А к т и в а</b>                              |                                                           |                   | <b>П а с и в а</b>                                         |                                                            |                   |
| <b>на ден 31-XII-1956 година</b>                |                                                           |                   | <b>на ден 31-XII-1956 година</b>                           |                                                            |                   |
| Ред. број                                       | Назив на позицијата                                       | Износ во 000 дин. | Ред. број                                                  | Назив на позицијата                                        | Износ во 000 дин. |
| <b>А. Основни и издвоени средства</b>           |                                                           |                   | <b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>        |                                                            |                   |
| 1.                                              | Основни средства . . . . .                                | 1.067             | 1.                                                         | Фонд на основните средства . .                             | 1.067             |
| 2.                                              | Инвестиции во тек . . . . .                               | —                 | 2.                                                         | Долгорочен кредит за довршените инвестиции . . . . .       | —                 |
| 3.                                              | Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . . | 2.002             | 3.                                                         | Разни фондови . . . . .                                    | 4.519             |
| <b>Б. Обртни средства</b>                       |                                                           |                   | 4.                                                         | Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . . | —                 |
| 4.                                              | Вкупни обртни средства . . . . .                          | 13.809            | 5.                                                         | Други извори за финансирање на инвестициите . . . . .      | —                 |
| <b>В. Средства во пресметка и друга актива</b>  |                                                           |                   | <b>Б. Извори на обртните средства</b>                      |                                                            |                   |
| 5.                                              | Купувачи и други побарувања . .                           | 17.159            | 6.                                                         | Банка — кредит за обртни средства                          | 25.500            |
| 6.                                              | Друга актива . . . . .                                    | 51                | 7.                                                         | Фонд на обртните средства . . . .                          | —                 |
| <b>Г. Финансиски резултат</b>                   |                                                           |                   | 8.                                                         | Пасивни временски разграничувања                           | 1                 |
| 7.                                              | Распоредена добивка . . . . .                             | —                 | <b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b> |                                                            |                   |
| 8.                                              | Загуба . . . . .                                          | —                 | 9.                                                         | Добавувачи и други обврски . . . .                         | 3.001             |
|                                                 |                                                           |                   | 10.                                                        | Друга пасива . . . . .                                     | —                 |
| <b>Г. Финансиски резултат</b>                   |                                                           |                   | <b>Г. Финансиски резултат</b>                              |                                                            |                   |
|                                                 |                                                           |                   | 11.                                                        | Добивка . . . . .                                          | —                 |
|                                                 |                                                           |                   | 12.                                                        | Покритие на загубата . . . . .                             | —                 |
| <b>ВКУПНО:</b>                                  |                                                           | <b>34.088</b>     | <b>ВКУПНО:</b>                                             |                                                            | <b>34.088</b>     |

### ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „БОР“, КИЧЕВО ВО 1956 ГОДИНА

Како новоосновано претпријатие, со почеток на работата од 1-IX-1955 год. има постигнато во 1956 год. доста добри резултати.

Основна гранка му е трговија на големо со градежен, горивен и огревен материјал.

Предвидениот план на прометот изнесува 120.000.000 дин., а се остварени 196.000.000 дин. или за 63% повеќе. Постигнатиот резултат во работата се должи на тоа што прометот беше проширен вон од Кичево.

Остварената разлика во цени во извештајната година изнесува 13,328.000 дин. Сите трошоци се покриени, а платниот фонд, односно процентот даден за формирање на платен фонд, не е остварен.

Платите по тарифниот правилник се остварени и 100% исплатувани секој месец.

Спорни и ненаплативи побарувања нема. Обврските кон добавувачите и општествената заедница се навреме исплатувани.

Просечната залиха на материјали се движеше околу 11,000.000 дин. Некурентни стоки по магацините немаше. Сnižување на цени за сметка на резервниот фонд или на фондот за самостојно располагање немаше.

Блокирање на сметката во Народната банка през годината немаше. Книговодството во секое време беше ажурно, а финансиската работа успешно се одвиваше.

Во текот на извештајната година претпријатието набави основни средства во износ од 550.000 дин. од своите фондови. (52)

### БИЛАНС НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН, КОЧАНИ

| А к т и в а                                    |                                                           |                   | П а с и в а                                                |                                                            |                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| на ден 31-XII-1956 година                      |                                                           |                   |                                                            |                                                            |                   |
| Ред. број                                      | Назив на позицијата                                       | Износ во 000 дин. | Ред. број                                                  | Назив на позицијата                                        | Износ во 000 дин. |
| <b>А. Основни и издвоени средства</b>          |                                                           |                   | <b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>        |                                                            |                   |
| 1.                                             | Основни средства . . . . .                                | 98.760            | 1.                                                         | Фонд на основните средства . . .                           | 98.760            |
| 2.                                             | Инвестиции во тек . . . . .                               | 75.965            | 2.                                                         | Долгорочен кредит за довршените инвестиции . . . . .       | —                 |
| 3.                                             | Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . . | 61.401            | 3.                                                         | Разни фондови . . . . .                                    | 70.700            |
| <b>Б. Обртни средства</b>                      |                                                           |                   | 4.                                                         | Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . . | 14.035            |
| 4.                                             | Вкупни обртни средства . . . . .                          | 225 397           | 5.                                                         | Други извори за финансирање на инвестициите . . . . .      | 61.930            |
| <b>В. Средства во пресметка и друга актива</b> |                                                           |                   | <b>Б. Извори на обртните средства</b>                      |                                                            |                   |
| 5.                                             | Купувачи и други побарувања . . . . .                     | 88.807            | 6.                                                         | Банка — кредит за обртни средства                          | 203.558           |
| 6.                                             | Друга актива . . . . .                                    | 154.239           | 7.                                                         | Фонд на обртните средства . . . . .                        | —                 |
| <b>Г. Финансовски резултат</b>                 |                                                           |                   | 8.                                                         | Пасивни временски разграничувања                           | —                 |
| 7.                                             | Распоредена добивка . . . . .                             | 161.713           | <b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b> |                                                            |                   |
| 8.                                             | Загуба . . . . .                                          | —                 | 9.                                                         | Добавувачи и други обврски . . . . .                       | 253.982           |
| <b>ВКУПНО:</b>                                 |                                                           | <b>866.282</b>    | 10.                                                        | Друга пасива . . . . .                                     | 1.604             |
|                                                |                                                           |                   | <b>Г. Финансиски резултат</b>                              |                                                            |                   |
|                                                |                                                           |                   | 11.                                                        | Добивка . . . . .                                          | 161.713           |
|                                                |                                                           |                   | 12.                                                        | Покритие на загубата . . . . .                             | —                 |
|                                                |                                                           |                   | <b>ВКУПНО:</b>                                             |                                                            | <b>866 282</b>    |

### ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН, КОЧАНИ ВО 1956 ГОДИНА

Претпријатието располага со основни средства со вкупна набавна вредност од 146.462.000 дин. од кои залихи од 1955 год. за вредност од 145.606.000 дин. и набавени во 1956 год. за вредност од 856.000 динари.

Просечно користените обртни средства во 1956 год. изнесуваат околу 198.000.000 динари, од кои за постојани обртни средства 21,108 000 дин.

Издвоени средства кај Народната банка заедно со заемот на Федерацијата претпријатието има околу 61,400.000 динари.

Претпријатието има во изградба фермзавод со модерна работилница за кој има потрошено околу 75 милиони динари. Заводот не е уште довршен, а

ниту пак може да се доврши поради недостиг на на инвестициони средства. За изградба на овој објект неколку пати е стартирано на конкурс за инвестиционен заем, но е одбивано. Ако овој ферм-завод би се довршил, претпријатието, би заштедило годишно до 15 милиона динари материјални трошоци за вонсезонска ферментација со испраќање на тутуни во други тутунски претпријатија.

Во текот на 1956 год. вредноста на реализацијата изнесува околу 830 милиона динари, од која

во поголем дел за извоз преку извозното претпријатие „Македонија“ во Скопје.

Од остварената добивка со распределба на вкупниот приход во износ од околу 161,713.000 дин. се издвоени за плати над платите по тарифниот правилник, заедно со придонесот за социјално осигурување и придонесот за станбена изградба износ од 3.060.000 динари и за средства за самостојно располагање износ од 6,759.000 динари. Остатокот од добивката е распределен спрема постојните законски прописи. (73)

## БИЛАНС

### НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ИЗРАБОТКА НА КИЛИМИ И ЈАМБОЛИИ ВО БИТОЛА

| Ак т и в а                                     |                                                           | на ден 31-XII-1956 година |                                                            | П а с и в а                                                |                      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| бр.                                            | Назив на позицијата                                       | Износ<br>во 000 дин.      | Ред.<br>бр.                                                | Назив на позицијата                                        | Износ<br>во 000 дин. |
| <b>А. Основни и издвоени средства</b>          |                                                           |                           | <b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>        |                                                            |                      |
| 1.                                             | Основни средства . . . . .                                | 2.081                     | 1.                                                         | Фонд на основните средства . .                             | 2.081                |
| 2.                                             | Инвестиции во тек . . . . .                               | 2.215                     | 2.                                                         | Долгорочен кредит за довршените инвестиции . . . . .       | —                    |
| 3.                                             | Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . . | 5.876                     | 3.                                                         | Разни фондови . . . . .                                    | 5.623                |
| <b>Б. Обртни средства</b>                      |                                                           |                           | 4.                                                         | Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . . | —                    |
| 4.                                             | Вкупни обртни средства . . . . .                          | 12.596                    | 5.                                                         | Други извори за финансирање на инвестициите . . . . .      | 2.215                |
| <b>В. Средства во пресметка и друга актива</b> |                                                           |                           | <b>Б. Извори на обртните средства</b>                      |                                                            |                      |
| 5.                                             | Купувачи и други побарувања . .                           | 5.134                     | 6.                                                         | Банка — кредит за обртни средства                          | 16.350               |
| 6.                                             | Друга актива . . . . .                                    | —                         | 7.                                                         | Фонд на обртните средства . . . .                          | —                    |
| <b>Г. Финансовски резултат</b>                 |                                                           |                           | 8.                                                         | Пасивни временски разграничувања                           | 4                    |
| 7.                                             | Распоредена добивка . . . . .                             | 481                       | <b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b> |                                                            |                      |
| 8.                                             | Загуба . . . . .                                          | —                         | 9.                                                         | Добавувачи и други обврски . . .                           | 1.629                |
| <b>ВКУПНО:</b>                                 |                                                           | <b>28.383</b>             | 10.                                                        | Друга пасива . . . . .                                     | —                    |
|                                                |                                                           |                           | <b>Г. Финансовски резултат</b>                             |                                                            |                      |
|                                                |                                                           |                           | 11.                                                        | Добивка . . . . .                                          | 481                  |
|                                                |                                                           |                           | 12.                                                        | Покритие на загубата . . . . .                             | —                    |
| <b>ВКУПНО:</b>                                 |                                                           | <b>28.383</b>             | <b>ВКУПНО:</b>                                             |                                                            | <b>28.383</b>        |

### ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ИЗРАБОТКА НА КИЛИМИ И ЈАМБОЛИИ, БИТОЛА ВО 1956 ГОД.

Претпријатието е основано во 1946 година со решение на Президиумот на Народното собрание на НРМ бр. 3804. Регистрацијата е извршена од страна на НО на градската општина — Битола под бр. 19/1948 год., а кај Окружниот стопански суд во Битола со решение бр. 467/55 год. со дејност: изработка на килими и дифтици и други производи од оваа бранша.

Во текот на 1956 год. претпријатието броеше просечно 39 работници и службеници, од кои ра-

ботници 30, а службеници 9 заедно со помошниот персонал и тоа: 14 квалификувани и 16 полуквалификувани работници, 2 високо-стручни службеници, 4 средно-стручни и 3 нижестручни службеници. Во текот на годината во претпријатието беа запослени 17 ученици-чки во стопанството.

Работничкиот совет брои 15 члена, меѓу кои 11 работници и 4 службеници, сите квалификувани. Поглавни прашања што ги разгледувал работничкиот совет во текот на годината се: работата во претпријатието, производен план, норми, квалитет и асортиман на производите, пласман, преориентација, ХТЗ, работна рака и сл. През годината се одржани 19 состаноци.

Главна пречка за правилното одвивање на работата во претпријатието во текот на годината беше пренесената залиха во износ од 8,701.000 дин. од 1955 год. Во поголем дел некурентни и слабо квалитетни дифтици. Претпријатието беше принудено да изврши намалување на цените на овие производи. На тој начин до крајот на годината ја намали залихата на околу 65%. Со сировини (волна) во поголем дел претпријатието се снабдува од Фабриката за кожи во градот преку аукција. Но се јавуваат тешкотии за нормално работење, бидејќи не секогаш Фабриката пријавува волна на аукција, или пријавува мали количини. И останатите претпријатија не секогаш пријавуваа волна која одговара на нашите потреби. Така се идеше до застој во производството на предиво. Кредитот во текот на годината ни беше намален за 3,000.000 дин. Тоа се одрази негативно на работата на претпријатието, кое не беше во состојба да одржува нормални залихи на сировини, а оттаму и стандарден квалитет на предивото.

Претпријатието имаше основни средства во почетокот на 1956 год. во вредност од 15,592.466 дин. Беа отпишани за вредност од 13,100.748 дин. Сегашната вредност на основните средства изнесува 2,491.718 дин. Во текот на годината се набавени нови основни средства и се извршени поправки за вредност од 818.407 дин. Тие се финансирани од претпријатието: од амортизациониот фонд за инвестиционо одржување 465.187 дин., од инвестициониот фонд 231.636 дин. и од средствата за самостојно располагање 121.584 дин. Во текот на годината се продадени основни средства во износ од 14.000 дин. така што сегашната вредност на основните средства изнесува на крајот на годината 2,080.766 дин. а исправка на вредноста 12,522.856 динари.

Споредувајќи ја набавната вредност на основните средства со сегашната тие се во 90% амортизирани. Со вакви основни средства претпријатието оствари вкупен бруто-приход од 35,888.075 дин. и добивка од 384.601 дин. (82)

## БИЛАНС

## НА КРЗНАРСКО-КОЖАРСКОТО ПРЕТ ПРИЈАТИЕ „ИЛИНДЕН“, КУМАНОВО

## А К Т И В 3

на ден 31-ХП-1956 година

## П а с ж и в а

| Ред. број                                      | Назив на позицијата                                       | Износ во 000 дин. | Ред. број                                                  | Назив на позицијата                                        | Износ во 000 дин. |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>А. Основни и издвоени средства</b>          |                                                           |                   | <b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>        |                                                            |                   |
| 1.                                             | Основни средства . . . . .                                | 1.217             | 1.                                                         | Фонд на основните средства . .                             | 1.217             |
| 2.                                             | Инвестиции во тек . . . . .                               | 978               | 2.                                                         | Долгорочен кредит за довршените инвестиции . . . . .       | —                 |
| 3.                                             | Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . . | 993               | 3.                                                         | Разни фондови . . . . .                                    | 976               |
|                                                |                                                           |                   | 4.                                                         | Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . . | 978               |
|                                                |                                                           |                   | 5.                                                         | Други извори за финансирање на инвестициите . . . . .      | —                 |
| <b>Б. Обртни средства</b>                      |                                                           |                   | <b>Б. Извори на обртните средства</b>                      |                                                            |                   |
| 4.                                             | Вкупни обртни средства . . .                              | 10.156            | 6.                                                         | Банка — кредит за обртни средства                          | 6.000             |
| <b>В. Средства во пресметка и друга актива</b> |                                                           |                   | 7.                                                         | Фонд на обртните средства . . . .                          | —                 |
| 5.                                             | Купувачи и други побарувања . .                           | 2.766             | 8.                                                         | Пасивни временски разграничувања                           | —                 |
| 6.                                             | Друга актива . . . . .                                    | —                 | <b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b> |                                                            |                   |
| <b>Г. Финансиски резултат</b>                  |                                                           |                   | 9.                                                         | Добавувачи и други обврски . . .                           | 3.624             |
| 7.                                             | Распоредена добивка . . . . .                             | 1.885             | 10.                                                        | Друга пасива . . . . .                                     | 3.225             |
| 8.                                             | Загуба . . . . .                                          | —                 | <b>Г. Финансиски резултат</b>                              |                                                            |                   |
|                                                |                                                           |                   | 11.                                                        | Добивка . . . . .                                          | 1.885             |
|                                                |                                                           |                   | 12.                                                        | Покритие на загубата . . . . .                             | —                 |
| <b>ВКУПНО:</b>                                 |                                                           | <b>17.905</b>     | <b>ВКУПНО:</b>                                             |                                                            | <b>17.905</b>     |

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА  
НА КРЗНАРСКО-КОЖАРСКОТО ПРЕТПРИ-  
ЈАТИЕ „ИЛИНДЕН“ — КУМАНОВО ВО 1956 ГОД.

Претпријатието е формирано на 2-I-1955 годи-  
на, а со работа отпочна од 15-I-1955 година. Одо-  
брено е неговото формирање од страна на НО на  
градската општина — Куманово со решение бр.  
4838 од 5-I-1955 год. Регистрирано е при Окруж-  
ниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 775/55 го-  
дина. Запишано е во регистарот на стопанските  
организации при Судот на стр. 775, под рег. бр. 755.  
Поради настанатите промени во претпријатието,  
повторно е пререгистрирано на 23-III-1957 година  
при Окружниот стопански суд во Скопје Фи бр.  
175/57 година на страна 323, рег. бр. 113.

Претпријатието се занимава претежно со пре-  
работка на кожи, ракавичарска изработка и из-  
работка на крзнарски производи.

Во текот на 1956 година претпријатието рабо-  
теше со добивка. Има остварено вкупен промет од  
275,482.805 дин. Меѓу активата и пасивата на би-  
лансот односот е 17,905.730 дин. Остварена е до-  
бивка од 1,995.465 дин. Добивката е распределена  
спрема инструментите од Сојузниот општествен  
план за 1956 год.

Во претпријатието работат 30 лица: 4 службе-  
ника, 5 висококвалификувани, 11 квалификувани,  
10 полуквалификувани и неквалификувани работ-  
ници.

Со суровина претпријатието се снабдуваше ис-  
клучиво преку аукциско место во Белград. Суро-  
вината што се доделува не може нашите потреби  
да ги задоволува по обем. (58)

### БИ Л А Н С

#### НА ФАБРИКАТА ЗА БОНБОНИ И ЧОКОЛАДИ „ЕВРОПА“ — СКОПЈЕ

#### А к т и в а

на ден 31-XII-1956 година

#### П а с и в а

| Ред.<br>број                                       | Назив на позицијата                                            | Износ<br>во 000 дин. | Ред.<br>број                                                     | Назив на позицијата                                             | Износ<br>во 000 дин. |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>А. Основни и издвоени средства</b>              |                                                                |                      | <b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>              |                                                                 |                      |
| 1.                                                 | Основни средства . . . . .                                     | —                    | 1.                                                               | Фонд на основните средства . . . . .                            | —                    |
| 2.                                                 | Инвестиции во тек . . . . .                                    | —                    | 2.                                                               | Долгорочен кредит за довршените инвестиции . . . . .            | —                    |
| 3.                                                 | Издвоени средства и други инвес-<br>тициони средства . . . . . | 718                  | 3.                                                               | Разни фондови . . . . .                                         | 539                  |
| <b>Б. Обртни средства</b>                          |                                                                |                      | 4.                                                               | Долгорочен кредит за финансира-<br>ње на инвестициите . . . . . | —                    |
| 4.                                                 | Вкупни обртни средства . . . . .                               | —                    | 5.                                                               | Други извори за финансирање на<br>инвестициите . . . . .        | —                    |
| <b>В. Средства во пресметка и друга<br/>актива</b> |                                                                |                      | <b>Б. Извори на обртните средства</b>                            |                                                                 |                      |
| 5.                                                 | Купувачи и други побарувања . . . . .                          | 4.619                | 6.                                                               | Банка — кредит за обртни средства . . . . .                     | 1.564                |
| 6.                                                 | Друга активна . . . . .                                        | 6.846                | 7.                                                               | Фонд на обртните средства . . . . .                             | —                    |
| <b>Г. Финансиски резултат</b>                      |                                                                |                      | 8.                                                               | Пасивни временски разграничувања . . . . .                      | —                    |
| 7.                                                 | Распоредена добивка . . . . .                                  | 1.340                | <b>В. Извори на средствата во пре-<br/>сметка и друга пасива</b> |                                                                 |                      |
| 8.                                                 | Загуба . . . . .                                               | —                    | 9.                                                               | Добавувачи и други обврски . . . . .                            | 1.412                |
| <b>ВКУПНО:</b>                                     |                                                                |                      | 10.                                                              | Друга пасива . . . . .                                          | 8.668                |
|                                                    |                                                                |                      | <b>Г. Финансиски резултат</b>                                    |                                                                 |                      |
|                                                    |                                                                |                      | 11.                                                              | Добивка . . . . .                                               | 1.340                |
|                                                    |                                                                |                      | 12.                                                              | Покритие на загубата . . . . .                                  | —                    |
| <b>ВКУПНО:</b>                                     |                                                                |                      | <b>ВКУПНО:</b>                                                   |                                                                 |                      |
|                                                    |                                                                |                      |                                                                  |                                                                 |                      |

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА  
ФАБРИКАТА ЗА БОНБОНИ И ЧОКОЛАДИ  
„ЕВРОПА“, СКОПЈЕ ВО 1956 ГОДИНА

Фабриката во своето работење през 1956 год.  
ги покажа следните резултати:

Исполнето производство по количини:

1. Бонбони:   
сите видови шеќерни производи — 715 тона

2. Чоколади — — — — — 96 тона  
Исполнето производство по финансиски пока-  
затели:

1. Бонбони — — — — — Дин. 167,296.100  
2. Чоколади — — — — — Дин. 77,293.000

Вкупно Дин. 224,289.100

Својот капацитет претпријатието го има користено през 1956 год. како што следува: капацитетот на бонбоните е користен со 77%, а капацитетот на чоколадата е користен со 137%, или користенето на вкупниот капацитет е 81%.

Претпријатието имаше планирано да оствари добивка през 1956 год. 24,000.000 дин. а има остварено 21,869.000 или 91%.

Претпријатието ги продава своите производи, еден дел преку своите продавници и стовариштето,

а поголемиот дел преку трговската мрежа низ цела Југославија.

Во 1956 год. претпријатието беше добро снабдено со сировини освен со какаовац со кој се снабдуваме преку увоз, а нам ни се доделува определени процент од вкупно увезената количина.

Побарувањата на претпријатието на ден 31-XII 1956 гд. изнесуваа нешто повеќе од 25-дневно производство.

Спрема констатацијата на комисијата, сите побарувања се исправни и постои документација за нивната наплативост. (36)

### БИ Л А Н С НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „ОСТРОВО“ — СКОПЈЕ

| А к т и в а                                    |                                                           |                   | П а с и в а                                                |                                                            |                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| на ден 31-XII-1956 година                      |                                                           |                   |                                                            |                                                            |                   |
| Ред. број                                      | Назив на позицијата                                       | Износ во 000 дин. | Ред. број                                                  | Назив на позицијата                                        | Износ во 000 дин. |
| <b>А. Основни и издвоени средства</b>          |                                                           |                   | <b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>        |                                                            |                   |
| 1.                                             | Основни средства . . . . .                                | 51.299            | 1.                                                         | Фонд на основните средства . .                             | 44.188            |
| 2.                                             | Инвестиции во тек . . . . .                               | 316               | 2.                                                         | Долгорочен кредит за довршените инвестиции . . . . .       | 7.111             |
| 3.                                             | Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . . | 4.350             | 3.                                                         | Разни фондови . . . . .                                    | 5.948             |
| <b>Б. Обртни средства</b>                      |                                                           |                   | 4.                                                         | Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . . | —                 |
| 4.                                             | Вкупни обртни средства . . . . .                          | 22.396            | 5.                                                         | Други извори за финансирање на инвестициите . . . . .      | 412               |
| <b>В. Средства во пресметка и друга актива</b> |                                                           |                   | <b>Б. Извори на обртните средства</b>                      |                                                            |                   |
| 5.                                             | Купувачи и други побарувања . .                           | 9.783             | 6.                                                         | Банка — кредит за обртни средства                          | 23.594            |
| 6.                                             | Друга актива . . . . .                                    | 339               | 7.                                                         | Фонд на обртните средства . . . .                          | —                 |
| <b>Г. Финансиски резултат</b>                  |                                                           |                   | 8.                                                         | Пасивни временски разграничувања                           | —                 |
| 7.                                             | Распоредена добивка . . . . .                             | 5.681             | <b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b> |                                                            |                   |
| 8.                                             | Загуба . . . . .                                          | —                 | 9.                                                         | Добавувачи и други обврски . . .                           | 4.329             |
| <b>ВКУПНО:</b>                                 |                                                           | <b>94.164</b>     | 10.                                                        | Друга пасива . . . . .                                     | 2.901             |
|                                                |                                                           |                   | <b>Г. Финансиски резултат</b>                              |                                                            |                   |
|                                                |                                                           |                   | 11.                                                        | Добивка . . . . .                                          | 5.681             |
|                                                |                                                           |                   | 12.                                                        | Покритие на загубата . . . . .                             | —                 |
|                                                |                                                           |                   | <b>ВКУПНО:</b>                                             |                                                            | <b>94.164</b>     |

#### ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „ОСТРОВО“ СКОПЈЕ, ВО 1956 ГОДИНА

Остварувањето на планот за земјоделските производи се одвиваше под негативни елементарни непогоди, така што високото ниво на реката Вардар поништи 2 хектара грашок, додека пак градот кој го зафати целото стопанство потполно ги уништи семенските парцели, краставиците и тиквиците кои беа во полен род, ги уништи за 30%: доматиите, пиперот и боранијата. Поради тоа не можеа да се остварат просечните приноси од минатата година, иако се применуваа сите агротехнички мерки. Лозарско-овоштарското производство во 1956 година, иако зафатено од град, даде видни резултати (кајсијата, праската, јаболката, грозјето и други култури).

Планираното производство на сточарски производи е повеќе остварено. Се постигна просечно производство на млеко од 1 крава 2.013 литра место 2.000 литра, а кај свињите е постигнато поголемо производство: приплодени се 570 прасиња место 500 броја; во пчеларството се добиени 1.181 кгр. мед место 300 кгр. планирани. Тоа е резултат од добрите природни услови и селидбата на пчелите.

Произведените производи стопанството ги има пласирано благовремено со поволни просечни цени, така што се постигнати видни резултати. Постигнатата е добивка во износ од 5,680.935 динари, која што сходно со постојните законски прописи е распоредена на: 1. плати над тарифниот правилник со соодветни придонеси во износ од 4,000.000 дин., и 2. средства за самостојно располагање 1,680.935 динари. (41)



| П О Д Б И Л А Н С           | Активa  | Пасивa  | В и ш о к |           |
|-----------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
|                             |         |         | Употребен | Потекнува |
| Основни и издвоени средства | 75.463  | 73.335  | 2.108     | —         |
| Обртни средства             | 295.712 | 541.333 | —         | 245.621   |
| Средства во пресметка и др. | 501.886 | 258.373 | 243.513   | —         |
| Финансиски резултат         | —       | —       | —         | —         |
|                             | 873.061 | 873.061 | 245.621   | 245.621   |

(88)

## Б И Л А Н С

НА ЗАНАЕТЧИСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЛЕВ И ПЕЧИВО „КРУШИНО“, КИЧЕВО

| А к т и в а                                    |                                                           |                   | на ден 31-XII-1956 година                                  |                                                            |                   | П а с и в а    |                     |                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Ред. број                                      | Назив на позицијата                                       | Износ во 000 дин. | Ред. број                                                  | Назив на позицијата                                        | Износ во 000 дин. | Ред. број      | Назив на позицијата | Износ во 000 дин. |
| <b>А. Основни и издвоени средства</b>          |                                                           |                   | <b>А. Извори на основните и издвоените средства</b>        |                                                            |                   |                |                     |                   |
| 1.                                             | Основни средства . . . . .                                | 1.003             | 1.                                                         | Фонд на основните средства . . .                           | 1.003             |                |                     |                   |
| 2.                                             | Инвестиции во тек . . . . .                               | —                 | 2.                                                         | Долгорочен кредит за довршените инвестиции . . . . .       | —                 |                |                     |                   |
| 3.                                             | Издвоени средства и други инвестициони средства . . . . . | 1.539             | 3.                                                         | Разни фондови . . . . .                                    | 1.477             |                |                     |                   |
| <b>Б. Обртни средства</b>                      |                                                           |                   | 4.                                                         | Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите . . . . . | —                 |                |                     |                   |
| 4.                                             | Вкупни обртни средства . . . . .                          | 1.346             | 5.                                                         | Други извори за финансирање на инвестициите . . . . .      | —                 |                |                     |                   |
| <b>В. Средства во пресметка и друга актива</b> |                                                           |                   | <b>Б. Извори на обртните средства</b>                      |                                                            |                   |                |                     |                   |
| 5.                                             | Купувачи и други побарувања . . .                         | 3.664             | 6.                                                         | Банка — кредит за обртни средства                          | 2.570             |                |                     |                   |
| 6.                                             | Друга актива . . . . .                                    | —                 | 7.                                                         | Фонд на обртните средства . . . . .                        | —                 |                |                     |                   |
| <b>Г. Финансиски резултат</b>                  |                                                           |                   | 8.                                                         | Пасивни временски разграничувања                           | —                 |                |                     |                   |
| 7.                                             | Распоредена добивка . . . . .                             | 1.901             | <b>В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива</b> |                                                            |                   |                |                     |                   |
| 8.                                             | Загуба . . . . .                                          | —                 | 9.                                                         | Добавувачи и други обврски . . . .                         | 2.502             |                |                     |                   |
| <b>ВКУПНО:</b>                                 |                                                           |                   | 10.                                                        | Друга пасива . . . . .                                     | —                 |                |                     |                   |
|                                                |                                                           |                   | <b>Г. Финансиски резултат</b>                              |                                                            |                   |                |                     |                   |
|                                                |                                                           |                   | 11.                                                        | Добивка . . . . .                                          | 1.901             |                |                     |                   |
|                                                |                                                           |                   | 12.                                                        | Покритие на загубата . . . . .                             | —                 |                |                     |                   |
| <b>ВКУПНО:</b>                                 |                                                           |                   | <b>ВКУПНО:</b>                                             |                                                            |                   | <b>ВКУПНО:</b> |                     |                   |
|                                                |                                                           |                   |                                                            |                                                            |                   |                |                     |                   |

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА  
ЗАНАЕТЧИСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „КРУШИНО“, КИЧЕВО ВО 1956 ГОДИНА

Претпријатието е основано на 1-VII-1954 год. и располагаше со 35 работника, 6 службеника и 5 ученика. Имаше 7 фурни и 6 продавници.

Пописот на ден 31-XII-1956 год. е извршен спрема постојните законски прописи и навреме е оставен за работа.

Претпријатието располагаше во почетокот на годината со основни средства на контото 000 — Основица за амортизација 1,595.912 динари. Во текот

на годината се извршија разни промени, така што на 31-XII- располагаше со 1,777.957 дин. Исправка на вредноста на konto 09 има 774.957 дин., а фонд за основни средства konto 90 со 1,003.018 динари.

Обртни средства претпријатието користеше просечно за цела година 2,653.376 динари.

Промет, односно производство има направено во 1956 год. за 68,726.543 динари или исполнет е планот за 98%.

Во 1956 година е остварена добивка 1,900.745 дин. Таа е распределена спрема постојните прописи.

(69)

Решението се објавува на огласната табла на училиштето.

Против решението за недопуштање на завршниот испит одбиениот кандидат има право на приговор во рок од два дена од објавувањето на решението до наставничкиот совет на училиштето. Наставничкиот совет е должен да донесе решение по приговорот пред започнувањето на завршниот испит.

#### Член 14

Ако кандидатот што е пуштен на завршен испит непосредно пред испитот или во текот на самиот испит се разболи тешко или по некои други важни причини биде спречен да дојде на испит или да го продолжи започнатиот испит должен е за тоа веднаш да го извести директорот на училиштето и да поднесе докази за своите наводи.

Испитниот одбор, ако најде дека причините што го спречиле кандидатот се основани, ќе му одобри да полага односно да го продолжи испитот во истиот испитен рок. Во спротивно кандидатот се одбива од испитот до идната сесија и должен е да го полага целиот испит.

Ако кандидатот, на кого му е одложен испитот за наредниот рок не дојде на испитот во тој рок, ќе се постапи по одредбите од претходните ставови на овој член.

Против решението за одбивање од испитот кандидатот има право на приговор до наставничкиот совет на училиштето во рок од еден ден од приемот на решението.

Оправдано одложениот испит ќе се смета за редовен испит на кандидатот.

### IV. ОРГАНИЗАЦИЈА, СОСТАВ И ТЕК НА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ

#### Член 15

Распоредот на завршниот испит го утврдува наставничкиот совет на училиштето по предлог од директорот.

#### Член 16

Најмалку на 10 дена пред почетокот на завршниот испит директорот на училиштето е должен распоредот да го достави до Советот за школство на народниот одбор на околицата кој, откако ќе ги прибере распоредите од сите подрачни школи, поднесува преглед на завршните испити на подрачјето на околицата до Републичкиот совет за школство.

Советот на народниот одбор на околицата како и Републичкиот совет можат да го изменат распоредот на завршните испити по поедини школи.

#### Член 17

Завршниот испит се состои од практичен, писмен и усмен испит и се изведува по истиот распоред.

#### а) Практичен испит

#### Член 18

Практичниот дел од испитот се полага во школската работилница или друга соодветна работилница односно фабрика во присуство на испитниот одбор.

#### Член 19

На практичниот испит кандидатот изработува практичен задаток и дава нужни усмени појаснувања во врска со тој задаток.

За практичен задаток на кандидатот му се дава да изработи еден или повеќе предмети односно, каде со оглед на природата на соодветното занимање не е можна изработка на предмет од извршување на некоја работа од соодветното занимање.

При давањето на практичниот задаток испитниот одбор треба да води сметка да след неговото изработување или извршување може да се оцени дали кандидатот е способен самостојно да ги врши работите од соодветното занимање.

Со давањето на практичниот задаток испитниот одбор истовремено го определува местото и рокот во кој треба тој да се изработи.

#### Член 20

Практичниот задаток кандидатот го извлекува со ливче.

Во поглед на составувањето на испитните ливчиња за практичниот испит и нивното извлекување важат одредбите од чл. 39 и 45 од овој Правилник.

#### Член 21

Практичниот испит со усменото појаснување за секој кандидат трае најмногу 8 дена по 5 работни саати дневно односно најмногу 40 работни саати.

#### Член 22

Поименичниот распоред на кандидатите за практичниот испит се утврдува на седница на испитниот одбор спротив почнувањето на практичниот испит и им се соопштува на кандидатите на денот на испитот а се истакнува на огласната табла на школата.

#### Член 23

По обавениот практичен испит испитниот одбор ги утврдува оценките по предлог на предметниот наставник. Оценките се утврдуваат со мнозинство гласови.

#### Член 24

Кандидат кој добие негативна оценка на практичниот испит се одбива на една година.

#### Член 25

По обавениот практичен испит, со сите кандидати, кандидатите што добиле позитивни оценки се допуштаат на писмен испит.

### б) Писмен испит

#### Член 26

Писмен завршен испит се полага од:

1. Македонски јазик
2. Математика
3. Градежни конструкции — само во градежна струка.

Изработувањето на секој писмен задаток трае најмногу 6 часа и секогаш се изведува пред пладне во два односно три дена едно по друго, без оглед на евентуалните празници.

## Член 27

Темата за писмениот испит ја определува испитниот одбор на следниот начин:

Спроти секој писмен испит предметниот наставник му предава на директорот на училиштето 6 теми од македонски јазик и по три задачи од математика и градежни конструкции. Пред предавањето предметниот наставник е должен темите да ги затвори во плик и затварањето да го овери со својот потпис. Директорот откако ќе го прими затворениот плик покрај потписот на предметниот наставник става школски печат и го чува на сигурно место.

Утредента непосредно пред самиот почеток на писмениот испит испитниот одбор на седница го отвара пликот со предложените теми и една од овие ја одредува за задаток.

Испитниот одбор може да не прими ни една од предложените теми односно групи задачи и да одреди нова тема односно група задачи што ќе ја утврди на истата седница.

Во училиште со повеќе паралелки од завршниот клас каде што, два или повеќе наставници предаваат некој предмет што се полага на завршниот испит темите ќе ги предложат тие споразумно. За сите паралелки се одбира иста тема.

Задаток што е работен во текот на учебната година не може да се даде како задаток за завршен испит на крајот на истата учебна година.

## Член 28

Темите и задачите на писмениот испит треба да опфаќаат:

а) по македонски јазик: тема од општа природа во врска со поедини науки кои се учеле во училиштето. Темата треба да биде таква кандидатите да можат во неа да ја покажат својата писменост и познавање на фактите и да покажат зрелост во обработување на поставената тема, како и стручно знаење во колку истото е во врска со дадената тема;

б) по математика: сите три задачи од материјалот што е опфатен по програмата на сите класови во училиштето;

в) во градежни конструкции: сите три задачи од материјалот што е опфатен по програм за сите класови на училиштето.

## Член 29

Темите за писмените испити се држат во тајност: Одредените задатоци за секој предмет од кој се полага писмен испит им се соопштуваат на кандидатите на денот и во часот кога почнува писмениот испит по дотичниот предмет.

Секое прекршување на одредбите од претходниот став, било директно или индиректно, повлекува дисциплинска одговорност и прекршителот, ако е член на испитниот одбор се исклучува од натамошната работа на испитниот одбор. Испитниот одбор ако најде за потребно, може да го поништи целиот писмен испит од дотичниот предмет и веднаш да одреди нов, спрема прописите на овој Правилник.

## Член 30

Сите кандидати писмениот задаток го работат едновременно и по можност во иста просторија.

Непосредно пред давањето на првиот писмен задаток, претседателот на испитниот одбор ќе им соопшти на кандидатите дека секој е должен да го работи својот задаток сосема самостојно, во работата да не се служи со непозволените средства, другите да не ги вознемирува и да не загледува во туѓа работа, дека можат да излегуваат од просторијата во која се полага испитот само по одобрение на надзорниот наставник и дека не се поvoluва излегување на два или повеќе кандидати истовремено. Исто така тој ќе ги упати кандидатите како ќе ги работат и ќе ги предаваат писмените задтоци, сходно на одредбите од овој Правилник, и ќе им обрне внимание на последиците за нарушување на правилниот тек на испитот.

## Член 31

Кандидатот кој ќе ги прекрши одредбите од претходниот член прво ќе се опомене за тоа и случајот ќе се внесе во записник. Во повторен случај кандидатот се отстранува од испитот и губи право на понатамошното полагање во тој испитен рок, со тоа што целиот испит може да го полага во идниот испитен рок.

Исто така се отстранува од испитот и се упатува да го повтори целиот испит во идниот испитен рок и кандидатот за кого на самиот писмен испит или непосредно по него се утврди дека препишал туѓ задаток односно својот задаток го дал на друг да го препише или се послужил со други непозволените средства како и кандидат кој ќе ја прекине работата на писмениот испит и без одобрение на надзорниот наставник ќе ја напушти испитната просторија.

Решението за отстранување од испитот по претходните ставови од овој член го донесува испитниот одбор по предлог на предметниот или надзорниот наставник односно прегледувачот на писмениот задаток. Против ова решение кандидатот нема право на жалба. Решението се забележува на грбот на свидетелството од завршниот клас.

## Член 32

За потешки повреди на одредбите од овој Правилник, како и за непристојно поведење во текот на испитот, испитниот одбор може кандидатот да го отстрани од полагање завршен испит за една година. Решението за отстранување се забележува на грбот на свидетелството за завршниот клас.

Против одлуката за отстранување по предниот став кандидатот има право на жалба до наставничкиот совет на Школата во рок од три дена од денот на соопштувањето на одлуката за отстранување. Решението на наставничкиот совет е конечно.

## Член 33

Писмениот испит се полага под надзор на претседателот и предметниот наставник и двајца други членови на испитниот одбор, така што за цело време на изработувањето на писмениот задаток мора да присуствуваат најмалку тројца од нив.

## Член 34

Кандидатот си донесува за писмениот испит потребна хартија и мастило. Задатокот може да се

работи на концепт или веднаш да се пишува читко на левата половина од свиткан табак.

Во почетокот на испитот, пред да им се даде на учениците задатокот, надзорниот наставник, ќе му завери со школскиот печат потребен број празни полутабаи на секој кандидат.

Штом ја сврши кандидатот ја предава работата заедно со евентуалниот концепт на еден од надзорните наставници. Наставникот го прошива задатокот, секој негов полутабаи го заверува со школскиот печат, проверува дали е задатокот потпишан и потоа на него и во записникот го убележува часот и минутот кога е задатокот предаден.

Ако кандидатот до определено време од овој Правилник не го сврши задатокот, го предава тоа што го изработил.

#### Член 35

По истекот на определеното време за изработување на задатокот, предметниот наставник ги прима сите задатоци за прегледување и приемот го потврдува со својот потпис на записникот.

#### Член 36

Задачите најпрво ги прегледува, поправа и оценува предметниот наставник. Оценките мора да бидат образложени и потпишани а се даваат само во цели броеви испишани со букви.

После предметниот наставник писмените задатоци ги прегледуваат уште два члена на испитниот одбор, од кои барем едниот треба да биде стручњак по дотичниот предмет.

Ако во испитниот одбор нема друг стручњак за некој предмет осим предметниот наставник, за прегледувачи се зимаат од редот на замениците, во кој случај тие присуствуваат на седницата на испитниот одбор за оценување на писмените задатоци како полноправни членови.

Двата прегледувача со своите потписи ќе потврдат дали се согласни или не со предложената оценка. Во случај да не се согласуваат треба да го образложат своето мислење и да предложат оценка.

Дефинитивната оценка ја утврдува испитниот одбор на седница. При оценувањето се зема во обзир стилот и правилноста на јазикот секаде што е тоа можно. Утврдените оценки во цели броеви се внесуваат во записникот со цифри.

Сите писмени задатоци се чуваат во школската архива најмалку 5 години.

#### Член 37

На устен испит се пуштаат сите кандидати без оглед на тоа дали на писмениот испит добиле слаба оценка по некој предмет.

#### в) Устен испит

#### Член 38

На усниот испит се полагаат, по струки, овие предмети:

#### а) Градежна

1. Македонски јазик
2. Математика
3. Градежни конструкции
4. Градежни материјали

#### б) Метална

1. Македонски јазик
2. Математика
3. Механичка технологија
4. Машински елементи

При рударското училиште место машински елементи се полага машинска енциклопедија.

#### в) Автомеханичарска

1. Македонски јазик
2. Математика
3. Мотори и моторни возила
4. Машински елементи

#### г) Електро

1. Македонски јазик
2. Математика
3. Електрични машини
4. Електрични инсталации и мрежи

#### д) Рударска

1. Македонски јазик
2. Математика
3. Рударство
4. Машинска енциклопедија

#### е) Текстилна

1. Македонски јазик
2. Математика
3. Технологија на предењето
4. Технологија на ткаењето
5. Технологија на боењето и апретурата.

#### Член 39

Списокот на прашањата за усмениот испит го составува предметниот наставник спрема наставниот програм за сите класови и од него прашањата ги распоредува и препишува на чисти и еднообразни ливчиња. На секое ливче се пишуваат по 3 прашања.

Бројот на ливчињата мора да биде најмалку за 5 поголем од бројот на кандидатите. Ако е бројот на кандидатите помал од 30, бројот на ливчињата треба да биде најмалку 35.

Списокот на прашањата и ливчињата, испитниот одбор ги прегледува и одобрува на првата седница.

Прегледаните и одобрените ливчиња предметните наставници ги предаваат на претседателот на испитниот одбор на чување во запечатен плик.

#### Член 40

Усмениот испит почнува најдоцна три дена по свршувањето на писмениот испит. Во случај да има повеќе од 30 кандидати, испитниот одбор може да одреди растојанието помеѓу писмениот и усмениот испит да трае 4 дена.

На усмениот испит бездруго присуствуваат сите членови на испитниот одбор и сите се должни да водат белешки за одговорите на кандидатите.

Испитувањето на секој кандидат по еден предмет трае 15—20 минути.

#### Член 41

Испитувачот е должен и може да му го каже на кандидатот ако е потребно само она што е нужно за правилно разбирање на прашањето и текот

на одговорите. На кандидатот треба да му се даде полна слобода самостојно и без помош на испитувачот да го покаже своето знаење. Во текот на одговорот, освен предметниот испитувач, на кандидатот може да му поставува помошни прашања само претседателот на испитниот одбор. Претседателот може, по потреба да го скуси односно продолжи испитувањето на кандидатот но не повеќе од 5 минути.

#### Член 42

На усмениот испит кандидатот треба да покаже:

а) по македонски јазик со литература — познавање на поважните моменти од историјата на македонската литература и на другите народи на ФНРЈ, дека читал и правилно ги свикнал најважните литературни дела, а сето тоа спрема пропишаниот наставен програм. Покрај поважните знаења на поважните правила од граматиката и правописот, кандидатот треба да покаже дека го владее литературниот јазик и дека со него лесно и правилно се служи;

б) по математика — дека самостојно може да решава математички задачи и има сигурност во математички операции во рамките на наставниот програм што се изучува во текот на школувањето, дека ги познава функционалните врски и дека умее знаењето по математика да го примени при решавањето на задачите од животот и праксата;

в) по стручните предмети треба да покаже дека во рамките на наставниот програм што се изучува во тек на школувањето ја совладал теоријата и дека ќе може успешно да ја ползува во праксата на својата струка.

#### Член 43

Усмениот испит се полага со ред по предмети.

Во еден ден се полага само еден предмет. Испитот се изведува и пред и попладне а дневно можат да се испитаат најповеќе 25 кандидати. Ако вкупниот број не е поголем од 20 испитот се изведува само пред пладне. Изведувањето на испити по пладне не може да биде после 20 часот.

#### Член 44

Поименичниот распоред на кандидатите за усмениот испит се утврдува на седница на испитниот одбор спротив почнувањето на усмениот испит и им се соопштува на кандидатите за денот на испитот а се истакнува и на огласната табла на школата.

Пред почнувањето на усмениот испит претседателот на испитниот одбор ги запознава сите кандидати со техниката на усмениот испит, ги предупредува за нивните права и должности на испитот и им го соопштува поименичниот распоред.

#### Член 45

На усмениот испит секој кандидат извлекува по едно ливче. На секоја група кандидати им се изнесуваат сите неизвлечени ливчиња. Ливчињата што се еднаш извлечени на чии прашања кандидатите одговарале не се извлекуваат повторно.

Ако кандидатот 5 минути по извлекувањето на ливчето изјави дека не може да одговори на из-

влечените прашања, му се позволява да извлече друго ливче, прв пат извлеченото ливче се враќа меѓу другите неизвлечени ливчиња и во записникот се забележува овој факт за да се има во предвид кога ќе се оценува кандидатот.

На првиот кандидат при почнувањето на испитот треба да му се остави време од 10—15 минути за размислување ако тој го сака тоа. Другите кандидати мислат додека одговара нивниот претходник.

#### Член 46

Кандидатот го продолжува усмениот испит до крај, без оглед на тоа дали во текот на испитот добил негативна оценка по некој предмет.

#### Член 47

Ако за време на усмениот испит кандидатот го нарушил редот или попречи на правилниот тек на испитот испитниот одбор може да го отстрани од испитот. Решение за отстранување донесува испитниот одбор со мнозинство гласови. Отстранетиот кандидат може да го повтори целиот испит во наредниот испитен рок.

Против решението за отстранување има место за жалба до наставничкиот совет на училиштето во срок од три дена.

Решението се забележува на грбот на свидетелството од завршниот клас.

### V. РЕШЕНИЕ НА ИСПИТНИОТ ОДБОР

#### Член 48

Во текот на усмениот испит испитниот одбор решава секој ден, по свршеното испитување во изминатото пред или попладне, за оценките на секој кандидат што ќе бидат предложени на завршната седница на испитниот одбор. Оценката ја предлага испитувачот, а решението се донесува со мнозинство гласови. При еднаква поделба на гласови се смета дека е усвоен предлогот за кој што гласал претседателот. Секој член од испитниот одбор може да внесе во записник свое одделно мислење.

По предметите од кои се полага писмен испит оценката се изведува од оценките на усмениот и писмениот испит но не со аритметичка средина туку според општиот впечаток што го оставил кандидатот на испитот.

Утврдениот предлог на оценките се внесува со цифри во табеларниот преглед во записникот.

Откако испитот ќе сврши по сите предмети и за сите кандидати се состанува испитниот одбор на завршна седница на која дефинитивно ги утврдува оценките на кандидатите од сите предмети. За предлог на оценките кој е утврден спрема одредбите на став 1 од овој член решава испитниот одбор со поименично гласање ако при утврдувањето на предлогот имало издвоени мислења. При еднаква поделба на гласовите одлучува гласот на претседателот.

Испитниот одбор ги утврдува и оценките од оние предмети што се учеле во школата и што се внесуваат во свидетелството а не се полагаат на завршниот испит. Конечните оценки од тие предмети се утврдуваат со аритметичка средина од сите

оценки што ги имал кандидатот во класовите во кои се учеле тие предмети.

Испитниот одбор ги утврдува оценките по поведење за секој кандидат. Како дефинитивна оценка по поведење се зима оценката што ја имал кандидатот при завршувањето на завршниот клас. Ако кандидатот во текот на завршниот испит се држал како што не му приличи на ученик, испитниот одбор може да реши да му се намали оценката по поведење.

#### Член 49

Кандидатот го положил завршниот испит ако од сите предмети од теорискиот и практичниот дел од испитот добил оценка добар, многу добар или одличен.

#### Член 50

Кандидатот кој на теорискиот дел на испитот добил слаба оценка по еден или два предмета се упатува на полагање поправен испит по тој предмет во наредниот испитен рок. Ако по тој предмет се полага писмен и усмен испит кандидатот е должен да ги полага двата дела на испитот.

Кандидатот кој не го положи исправниот испит или без оправдани причини не дојде на испит или го наруши истиот се упатува да го повтори целиот завршен испит по истекот на една година.

#### Член 51

Кандидатот кој на теорискиот дел од испитот добил слаба оценка по три или повеќе предмета не го положил испитот и се упатува да го повтори целиот испит по истекот на една година.

#### Член 52

Резултатот од завршниот испит на кандидатите им го соопштува претседателот на испитниот одбор во присуство на сите членови на испитниот одбор најдоцна на еден ден по свршетокот на целиот испит.

#### Член 53

Против решението на испитниот одбор со кое кандидатот се упатува на поправен испит или да го повтори целиот испит не е допуштена жалба.

### VI. ИЗДАВАЊЕ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПОЛОЖЕН ЗАВРШЕН ИСПИТ

#### Член 54

Најдоцна 5 дена по завршетокот на завршниот испит на кандидатите кои го положиле испитот им се издава свидетелство за положен испит према образец пропишан од Советот за школство на НР Македонија.

Свидетелството го потпишува претседателот, потпретседателот и сите членови на испитниот одбор и се заверува со школскиот печат.

Во свидетелството се внесуваат и оценките на оние предмети што не се полагаат на завршниот испит а се учеле во текот на школувањето во Школата.

#### Член 55

На кандидатите кои не го положиле завршниот испит или се упатени на поправен испит или

испитот им е одложен се става забелешка за тоа на грбот на свидетелството од завршниот клас. Оваа забелешка ја потпишува директорот на Школата и ја заверува со школскиот печат.

### VII. АДМИНИСТРАЦИЈА НА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ

#### Член 56

За завршниот испит се водат:

а) главна книга, во која се внесуваат имињата и останалите лични податоци за секој кандидат што се пријавил на завршен испит, утврдените оценки со слова и број за секој предмет и конечното решение на испитниот одбор. Образецот на главната книга го пропишува Советот за школство на Народна Република Македонија.

Главната книга ја потпишуваат: претседателот, потпретседателот, секретарот и сите членови на испитниот одбор;

б) книга за записник на испитниот одбор во која се внесуваат сите поважни моменти во текот на испитот.

Главната книга и записникот ги води секретарот на испитниот одбор, а се чуваат во школската архива.

#### Член 57

Во записникот на првата седница се внесува денот и местото на одржувањето на седницата, поименичниот состав на испитниот одбор, имињата на сите кандидати пријавени за испит и решението за тоа кои од нив се пуштаат на испит, кои се одбиваат и зошто, распоредот на писмените и усмените испити, имињата на наставниците определени за надзор при изработката на писмените задатоци од поедини предмети, имињата на прегледувачите на писмените задатоци и рокот за кој мора да се изврши прегледувањето.

Овој записник го потпишуваат: претседателот, потпретседателот, секретарот и сите членови на испитниот одбор.

#### Член 58

За текот на практичните и писмените испити се водат:

а) записник од седниците на испитниот одбор пред почетокот на секој писмен испит во кој се внесуваат податоци за времето и местото на одредувањето на седниците, имињата на присутните членови на испитниот одбор, извлечените практични задачи односно изборот на темата и која тема е дефинитивно избрана. Овој записник го потпишуваат: претседателот, потпретседателот, секретарот и сите членови на испитниот одбор;

б) записник во текот на практичните и писмените испити во кој се внесува времето и местото на одржувањето на практичните односно писмените испити, текстот за задатокот, имињата на присутните членови на испитниот одбор, имињата на кандидатите кои дошле на испитот, кои кандидати не дошле на испит и зошто, точно време на почетокот и завршетокот на испитот, имињата на надзорните наставници и времето во кое воделе надзор, кои кандидати биле опоменати и зошто, кои кандидати излегувале и колку се задржале

вон испитната просторија, кога тој кандидат ја завршил работата, што предал и колку табаци (работа и концепт), кој доаѓал на испитот и дали и какви забелешки направил.

Овој записник го потпишуваат: претседателот, потпретседателот, секретарот, предметниот наставник и другите надзорни наставници.

#### Член 59

Во записникот од седницата на испитниот одбор после свршените практични и писмени испити се внесуваат податоци за времето и местото на седницата, присатните на состанокот, поважните моменти за текот на седницата, табеларен преглед на конечно утврдените оценки од предметите на практичните односно писмените испити за секој кандидат евентуални забелешки на пратеникот и имињата на кандидатите кои не го положиле практичниот испит и поради тоа не се допуштаат на усмен испит.

Овој записник го потпишуваат претседателот, потпретседателот, секретарот и сите членови на испитниот одбор.

#### Член 60

Записникот во текот на усмените испити, се води посебно и за секое пред или попладне кога се изведува писмениот испит. Во него се внесуваат податоци за времето и местото на состанокот на испитниот одбор, имињата на присатните членови, предметите по кои се испитувало, имињата на кандидатите кои во тој ден полагаат, имињата на кандидатите кои не дошле на испит и причините за тоа, почетокот и свршетокот на испитувањето на секој кандидат, прашањата што се поставени на секој кандидат, евентуален одмор и прекинување на работата, како и сите останали поважни моменти во текот на испитот, пореметувањето на испитот од страна на поедини кандидати, откажување на поедини кандидати на испитот и сл. текот на утврдувањето на предлогот на оценката, евентуалните одвоени мислења и конечно утврдениот предлог на оценките за секој кандидат кој се внесува со бројки во табеларниот предлог во записникот.

Овие записници ги води секретарот на испитниот одбор и ги потпишуваат: претседателот, потпретседателот, секретарот и сите членови на испитниот одбор.

#### Член 61

Во записникот од завршната седница на испитниот одбор се внесуваат податоци за времето и местото на седницата, имињата на присатните членови на испитниот одбор, поважните моменти за текот на седницата и табеларен преглед на дефинитивно утврдените оценки по сите предмети и кандидати на завршниот испит, оценките по поведение како и оценките по оние предмети кои на испитот не се полагаат а се внесуваат во свидетелството.

Потоа конечно решение на испитниот одбор за тоа:

а) кои кандидати поименично го положиле завршниот испит;

б) кои кандидати се упатени на поправен испит, по кои предмети и во кој рок;

в) кои кандидати не го положиле испитот и се упатуваат да го повторат целиот испит по истекот на една година;

г) на кои кандидати им е одложен испитот, по кои предмети и во кој рок;

д) кои кандидати се отстранети од испитот, поради што и за кое време.

Овој записник го потпишува претседателот, потпретседателот, секретарот и сите членови на испитниот одбор.

#### Член 62

Утврдените оценки од поедини предмети и поведението на секој кандидат, како и конечното решение на испитниот одбор се внесуваат со букви и бројки од записникот во главната книга за завршниот испит.

#### Член 63

Директорот на училиштето е должен, најдоцна за 14 дена по завршувањето на завршниот испит во секој испитен рок, да достави препис од записникот од завршната седница на испитниот одбор, извештајот за текот на испитот до Советот за школство на народниот одбор на околицата и Републичкиот совет за школство.

### VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 64

Овој Правилник влегува во сила веднаш а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 1434

30. мај 1957 година

Скопје

Претседател

на Советот за школство на НРМ,

П. Здравковски, с. р.

## Огласен дел

### ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решение бр. 15178/57 од 22 јули 1957 год. ја одобри промената на фамилијарното име на Ионеску Димитар, роден на ден 18 март 1928 година во Елвуд Сити, САД, од татко Ионеску Наум и мајка Александра, така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Иваноз**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“, согласно чл. 21 ст. 2 од Законот за лични имиња. (71)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решение бр. 9165 од 17-VI-1957 год. ја одобри промената на фамилијарното име на Велески Благоја, роден на ден 26-III-1930 година во с. Кореница од татко Сотир и мајка Васка, така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Бунески**. (74)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НР Македонија, со решение бр. 17737 од 22 август 1957 година ја одобри промената на личното име на Трајкоска Јелена од град Прилеп, родена на 5 март 1923 година од родители: Трајкоски Секуле и Ташка, така да во иднина именованата ќе се служи со личното име **Секулоска Ленче**.

Согласно чл. 21 ст. 2 од Законот за лични имиња оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (79)

## ЛИКВИДАЦИИ

На основа решението на Општинскиот народен одбор — Свети Николе, бр. 4233 од 23-V-1957 год. Механичката работилница — Свети Николе, од 1-VI-1957 год. е ставена во ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на Работилницата да ги измират своите долгови, односно да ги пијават своите побарувања во срок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно по истекот на горниот срок Ликвидационата комисија нема да презема никакви побарувања, а должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд.

Од Ликвидационата комисија (843)

Заклучување ликвидационата постапка при Окружниот стопански суд — Битола на Општата земјоделска задруга во с. Рабово — Битолско.

Од Окружниот стопански суд — Битола, 9-V-1957 година. (518)

Со решение на Окружниот стопански суд — Битола, Л. бр. 11/55 од 3-V-1957 год. заклучена е постапката за присилна ликвидација на Земјоделската задруга во с. Загориче — Битолско.

Од Окружниот стопански суд — Битола, 3-VIII-1957 година. (963)

Со решение на Околинското задружен сојуз — Битола, бр. 1065 од 17 јули 1957 год. Инкубаторската станица с. Породин — Битолско е ставена во редовна ликвидација.

Се покануваат поверителите во срок од 30 дена да ги пријават своите побарувања а должниците да ги измират своите долгови.

Од Ликвидационата комисија (962)

## РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24-XI-1956 год. под рег. бр. 53, на страна 209 е запишана под назив: Станбена задруга „Културна трговија“, со седиште во Скопје. Предмет на пословањето на задругата е: да изградува работни станбени простории за своите задругари на задружна основа, изградбата да ја врши во сопствена режија (преку градежното претпријатие), да на-

бави земјишни парцели за изградба на зградата, да врши набавка на задружен и друг материјал или да организира производство на таков (во случај кога изградбата се изведува во сопствена режија, да осигура потребна работна сила за вршење работите на својата дејност, да осигура потребни финансиски средства за изградбата, да се грижи за одржување на своите работни и станбени простории и да врши потребни поправки и адаптации.

Задругата е основана од Трговските претпријатија „Технометал“, „Технички Магазин“, „Колонијал“, „Снабдител“, „Електромеханика“, „Разнопромет“ и „Водовод“ сите од Скопје, а согласно одобрението на НО на општината „Кале“ — Скопје бр. 14087 од 30-V-1956 год.

Членови на управниот одбор на задругата се: Александар Мицковски, претседател, Јаковлев Димче и Тодоровски Панче. Задругата ќе ја потпишуваат Александар Мицковски, претседател и Димче Јаковлев, член на управниот одбор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2486/56. (137)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-XI-1956 год. под рег. бр. 89, на страна 357 е запишана под назив: Земјоделска задруга „Бела Вода“, со седиште во с. Одри — Тетовско. Предмет на пословањето на задругата е: одгледување на живина гаење и одгледување на свињи и сточарство, откуп и продажба на земјоделски производи и други стопански дејности кои се во врска со земјоделското производство. Може да се занимава и со трговија со индустриски стоки да врши занаетчиски услуги како и угостителски услуги но за истото е потребно претходно одобрение од Народниот одбор.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на општината — Теарце, бр. 11283 од 20-X-1956 година

Членови на управниот одбор на задругата се: Таип Несими, претседател, Чедомир Симјановски, Јован Димовски, Тодор Петрушевски, Шефки Али-ти, Диме Симјановски и Берзат Јусуфи, членови. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат претседателот Таип Несими и книговодителот Ристо Стефановски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2480/56. (147)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18-VIII-1956 год. под рег. бр. 74, на страна 291 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Градишки врв“, со седиште во с. Градиште — Кумановско. Предмет на пословањето на задругата е: унапредување на земјоделското производство, размена и продавање на производството и набавување средства за задругарите.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на општината — Орашеч, бр. 3546 од 27-VII-1956 година.

Членови на управниот одбор на задругата се: Цане Наневски, претседател, Цане Кузмановски, Љубе Јаневски, Трајчо Димковски, Цане Спасов-

ски и Благој Ѓуровски. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат претседателот Цане Наневски и книговодителот Трајче Саздовски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2207/56. (1365)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-VIII-1956 год. под рег. бр. 1, на страна 31 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Руде“, со седиште во с. Сталковица — Кочани. Предмет на послувањето на задругата е: сеча на огревно дрво и преработка на Кумур, откуп на индустриски и земјоделски производи, жива стока, купопродажба на индустриски стоки од широка потрошувачка и угостителство.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на општината Пробиштип, бр. 3258 од 26-V-1956 год. Истата ќе ја потпишуваат претседателот Петре Кипријанов Ристов и книговодителот Лазо Јорданов.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 220/56. (1430)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-XI-1956 год. под рег. бр. 481, на страна 1344 е запишана задругата под назив: Занаетчиска задруга за „курчиско-крзнарски производи и услуги „Крзнар“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на задругата е: поправилно снабдување на задругарите со средства за производство, преземање и продажба на готови производи од своите членови, подигање квалитетот на производите и унапредување на занаетчиската дејност како стопанска гранка.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на општината — „Кале“ — Скопје, бр. 21302 од 10-XI-1956 год. Истата ќе ја потпишуваат раководителот Благоја Георгиевски и книговодителот Милош Калиќанин.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2473/56. (1478)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-X-1956 год. под рег. бр. 10 е запишана под фирма: Продавница за спортска спрема и материјали „Ловец“, со седиште во Кичево. Предмет на послувањето на продавницата е: промет со спортски реквизити и материјали од сите видови на спортовите.

Продавницата е основана со решението на НО на Кичевска околија, бр. 7977 од 30-VI-1955 год. а потврдено од НО на општината — Кичево со решение бр. 14471 од 29-X-1956 год.

Раководител на продавницата е Стојан Ѓоревски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 573/56. (1513)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-III-1956 год. под рег. бр. 35 е запишана под фирма: Продавница бр. 3, со седиште во с. Козица — Кичево. Предмет на послувањето на продавницата е: откуп и продажба на земјоделски производи и мешовити индустриски стоки.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Рекорд“, с. Брждани, а согласно одобрението на НО на општината — Кичево, бр. 1356 од 1-III-1956 година.

Раководител на продавницата е Борче Пиперкоски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 209/56. (1525)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-IX-1956 год. под рег. бр. 17 е запишана под фирма: Продавница бр. 1, со седиште во Прилеп. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на месо и месни производи.

Продавницата е основана со решението на НО на општината Прилеп, бр. 21895/55.

Раководител на продавницата е Методија Николовски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 317/56. (1532)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-X-1956 год. под рег. бр. 1 е запишана под фирма: Продавница „11 октомври“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на продавницата е: трговија со животни прехрани и предмети за куќни потреби, бои, лакови, хемикалии и прибор, парфимериски и козметички стоки, нафтени деривати, уља, масла и масти, жита и мелнички производи, деликатесни производи, производи врз база на шеќер и какао, преработки од овошја, алкохолни и безалкохолни пијалаци, тутунски преработки, кибрит и прибор, јажарија и мешовити стоки.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Колонијал“ — Битола, а согласно одобрението на НО на општината — Битола, бр. 14427 од 23-XII-1955 година.

Раководител на продавницата е: Настевски Данаилов Сотир.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 618/56. (1560)

## СОДРЖИНА

- |                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 121. Правилник за завршниот испит во мајсторските школи                    | — — — — — 389 |
| 122. Правилник за завршниот испит во стручните училишта со практична обука | — — 395       |